

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

**за годината што завршува
на 31 декември 2019 година**

СОДРЖИНА

	Страница
Извештај на независниот ревизор	1
Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Биланс на состојба	5
Извештај за промените во капиталот и резервите	7
Извештај за паричниот тек	11
Белешки кон финансиските извештаи	13
Прилог 1 – Годишна сметка	
Прилог 2 – Годишен извештај	



Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52b-1/20
1000 Skopje
Macedonia

T +389 (0)2 3214 700
F +389 (0)2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
www.granthornton.mk

До Акционерите на

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (во понатамошниот текст „Банката“) составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2019 година и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за промените во капиталот и резервите и Извештајот за паричниот тек за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 125.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Банката со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективността на внатрешната контрола на Банката. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека придружните финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје на 31 декември 2019 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Народна банка на Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Банката е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Банката за 2019 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Банката со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека историските финансиски податоци објавени во годишниот извештај за работењето на Банката со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Банката со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година.

Скопје,
30 април 2020 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје

Управител
Сузана Ставриќ



Овластен ревизор
Сузана Ставриќ

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Биланс на успех

За периодот од 1 јануари 2019 до 31 декември 2019 година

Во илјади денари

	Белешка	2019	2018
Приходи од камата		157,640	203,190
Расходи за камата		(73,439)	(103,421)
Нето-приходи/(расходи) од камата	6	84,201	99,769
Приходи од провизии и надомести		38,439	40,821
Расходи за провизии и надомести		(26,335)	(25,463)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	7	12,104	15,358
Нето-приходи од тргување	8	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	9	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	10	(243)	75
Останати приходи од дејноста	11	4,899	5,744
Удел во добивката на придружените друштва	24	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	12	(16,345)	(1,899)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	(1,369)	(1,466)
Трошоци за вработените	14	(34,215)	(35,246)
Амортизација	15	(4,781)	(10,026)
Останати расходи од дејноста	16	(23,465)	(20,374)
Удел во загубата на придружените друштва	24	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување		20,786	51,935
Данок од добивка	17	(2,419)	(5,423)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење		18,367	46,512
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба		-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година		18,367	46,512
Добивка/(загуба) за периодот, која припаѓа на*:			
акционерите на банката		-	-
малцинското учество		-	-
Заработка по акција	41		
основна заработка по акција (во денари)		48	121
разводната заработка по акција (во денари)		48	121

* само за консолидираните финансиски извештаи

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 29 април 2020 година и во нивно име се потпишани од Управниот одбор на Банката на 29 април 2020 година.

Кире Наумов
Главен извршен директорФарук Исмаили
Главен оперативен директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година

(во илјади денари)

	Белешка	2019	2018
Добивка/(загуба) за финансиската година		18,367	46,512
Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување)		-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)			
Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви		-	-
Промена во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)			
Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба		-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
- ревалоризациска резерва признаена во текот на годината		-	-
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови		-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех		-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење		-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	24	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех		-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	17	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех		-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот		-	-
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година		18,367	46,512

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 29 април 2020 година и во нивно име се потпишани од Управниот одбор на Банката на 29 април 2020 година.

Кире Наумов
Главен извршен директор



Фарук Исмаили
Главен оперативен директор



Биланс на состојба

Во илјади денари

	Белешка	2019	2018
Актива			
Парични средства и парични еквиваленти	18	773,636	698,074
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	9,328,142	9,160,044
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	79,493	61,365
Вложувања во хартии од вредност	23	-	-
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според "методот на главнина")	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	3,653	5,203
Останати побарувања	25	11,060	8,997
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	4,496	5,864
Нематеријални средства	28	923	290
Недвижности и опрема	29	111,157	111,889
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупна актива		10,312,560	10,051,726
Обврски			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банки	34.1	-	-
Депозити на други комитенти	34.2	-	-
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	7,673,211	7,435,704
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	9,303	5,784
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	-	-
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	10,586	9,145
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		7,693,100	7,450,633

Биланс на состојба (продолжува)

Во илјади денари	Белешка	2019	2018
Капитал и резерви			
Запишан капитал	40	1,193,792	1,193,792
Премии од акции		-	-
Сопствени акции		-	-
Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви		-	-
Останати резерви		1,407,301	1,360,789
Задржана добивка/(Акумулирани загуби)		18,367	46,512
Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите во Банката		2,619,460	2,601,093
Малцинско учество		-	-
Вкупно капитал и резерви		2,619,460	2,601,093
Вкупно обврски и капитал и резерви		10,312,560	10,051,726
Потенцијални обврски	42	386,275	505,605
Потенцијални средства	42	-	-

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 29 април 2020 година и во нивно име се потпишани од Управниот одбор на Банката на 29 април 2020 година.

Кире Наумов
Главен извршен директор



Фарук Исмаили
Главен оперативен директор



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ

за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година (во илјади денари)

	Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви				Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите на Банката	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациски резерви за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумулирани загуби)			
На 31 декември 2017 (претходна год.) / 1 јануари 2018 (претходна год.)	1,193,792	-	-	-	-	-	-	-	-	1,118,053	-	153,121	89,615	-	-	2,554,581	2,554,581	
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
На 1 јануари 2018 година (претходна год.) коригирано	1,193,792	-	-	-	-	-	-	-	-	1,118,053	-	153,121	89,615	-	-	2,554,581	2,554,581	
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година																		
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,512	-	-	46,512	46,512	
Останати добивки/(загуби) во периодот																		
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
должнички инструменти																		
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во БУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства располож. за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства располож. за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
сопственички инструменти																		
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот на парични текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ (продолжува)
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година (во илјади денари)

	Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите на Банката	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациски резерви за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумулирани загуби)		
Промени во објективната вредност на заштита од ризикот на нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/(обврски) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно неререализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,512	-	-	-	46,512
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,512	-	-	-	46,512
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите																	
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,615	-	-	(89,615)	-	-	-	-
Издвојување за останати рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите - останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,615	-	-	(89,615)	-	-	-	-
На 31 декември 2018	1,193,792	-	-	-	-	-	-	-	-	1,207,668	-	153,121	46,512	-	-	-	2,601,093

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ (продолжува)
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година (во илјади денари)

	Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задрж. добивка				Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите на Банката	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациски резерви за средства за продажба	Ревалоризациска резерва за средства за преземени неплатени побарувања	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумулирани загуби)			
На 31 декември 2018 (претходна година)/ 1 јануари 2019 (тековна год.)	1,193,792	-	-	-	-	-	-	-	-	1,207,668	-	153,121	46,512	-	-	-	2,601,093	2,601,093
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2019 година (тековна година) коригирано	1,193,792	-	-	-	-	-	-	-	-	1,207,668	-	153,121	46,512	-	-	-	2,601,093	2,601,093
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година																		
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,367	-	-	-	18,367	18,367
Останати добивки/(загуби) во периодот																		
Промени во објективната вредност на средствата расположиви за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>должнички инструменти</i>																		
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во БУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства располож. за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства располож. за прод.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>сопственички инструменти</i>																		
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објектив. вред. на инструментите за заштита од ризикот на паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објектив. вред. на заштита од ризикот на нето-вложување во стр.работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ИЗЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ (продолжува)
за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година (во илјади денари)

	Капитал			Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задрж. добивка				Вкупно капитал и резерви, кои припаѓаат на акционерите на Банката	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациски резерви за средства распорложливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерви за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите	(Акумулирани загуби)		
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/(обврски) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во БУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година													18,367			18,367	18,367
Трансакции со акционерите, признаени во капитал и резер.																	
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,512	-	-	(46,512)	-	-	-	-
Издвојување за останати рез.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите - останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капитал и резер.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,512	-	-	(46,512)	-	-	-	-
На 31 декември 2019	1,193,792	-	-	-	-	-	-	-	-	1,254,180	-	153,121	18,367	-	-	2,619,460	2,619,460

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 29 април 2020 година и во нивно име се потпишани од Управниот одбор на Банката на 29 април 2020 година.

Кире Наумов
 Главен извршен директор



Фарук Исмаили
 Главен оперативен директор



Извештај за паричниот тек

За годината завршена на 31 декември

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	2019	2018
Паричен тек од основната дејност		20,786	51,935
Добивка/(Загуба)пред оданочувањето			
Корегирана за:			
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех		-	-
Амортизација на:			
нематеријални средства	15, 28	283	4,951
недвижности и опрема	15,29	4,498	5,075
Капитална добивка од:			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема		-	(40)
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	11	(615)	-
Капитална загуба од:			
продажба на нематеријални средства		-	-
продажба на недвижности и опрема		-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		-	-
Приходи од камата	6	(157,640)	(203,190)
Расходи за камата	6	73,439	103,421
Нето-приходи од тргување		-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основ:			
дополнителна исправка на вредноста	12	20,366	8,454
ослободена исправка на вредноста	12	(7,540)	(3,391)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа:			
дополнителни загуби поради оштетување	13	1,369	1,466
ослободени загуби поради оштетување		-	-
Резервирања			
дополнителни резервирања	38	10,860	6,225
ослободени резервирања	38	(7,341)	(9,389)
Приходи од дивиденди		-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва		-	-
Останати корекции		-	-
Наплатени камати		164,949	217,110
Платени камати		(77,550)	(110,467)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива		45,864	72,160
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>			
Средства за тргување		-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-	-
Кредити на и побарувања од банки		(167,352)	2,021,266
Кредити на и побарувања од други комитенти		(27,128)	(26,227)
Заложени средства		-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања		615	-
Задолжителна резерва во странска валута		-	-
Задолжителен депозит кај НБРСМ според посебни прописи		-	-
Останати побарувања		(6,755)	(9,844)
Одложени даночни средства		-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување		-	-
<i>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</i>			
Обврски за тргување		-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-	-
Депозити на банки		-	-
Депозити на други комитенти		-	-
Останати обврски		1,441	(8,275)
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување		-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето		(153,315)	2,049,080
(Платен)/поврат на данок на добивка		(869)	(8,820)
Нето паричен тек од основната дејност		(154,184)	2,040,260

Извештај за паричниот тек (продолжува)

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари

	Белешка	2019	2018
Паричен тек од инвестициската дејност			
(Вложувања во хартии од вредност)		-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност		-	-
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)		-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва		-	-
(Набавка на нематеријални средства)		(916)	(424)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства		-	40
(Набавка на недвижности и опрема)		(3,766)	-
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата		-	-
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)		-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба		-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)		-	-
Останати приливи од инвестициската дејност		-	-
Нето паричен тек од инвестициската дејност		(4,682)	(384)
Паричен тек од финансирањето			
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)		-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност		-	-
(Отплата на обврските по кредити)		(2,460,434)	(2,459,840)
Зголемување на обврските по кредити		2,702,051	-
(Отплата на издадените субординирани обврски)		-	-
Приливи од издадените субординирани обврски		-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот		-	-
(Откуп на сопствени акции)		-	-
Продадени сопствени акции		-	-
(Останати одливи од финансирањето)		-	-
Останати приливи од финансирањето		-	-
Нето паричен тек од финансирањето		241,617	(2,459,840)
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти		(7,189)	-
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти		-	-
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти		75,562	(419,964)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари		698,074	1,118,038
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	18	773,636	698,074

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 29 април 2020 година и во нивно име се потпишани од Управниот одбор на Банката на 29 април 2020 година.

Кире Наумов
Главен извршен директор



Фарук Исмаили
Главен оперативен директор



Белешки кон финансиските извештаи

1. Општи информации

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје (во понатамошниот текст „Банката“ или „РБСМ“) е акционерско друштво во кое Република Северна Македонија е единствен акционер и кое е регистрирано во Република Северна Македонија. Со Одлука на Собранието на акционери на Банката број 02-1664/1 од 2 јули 2019 година извршена е промена на името на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје во Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е:

ул: „Димитрие Чуповски“ бр.26

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Основни активности на Банката се кредитирање на отпочнување со работа и развој на мали и средни претпријатија преку обезбедување среднорочни и долгорочни кредити, финансирање на извозот, извозно и домашно кредитно осигурување на побарувања, факторинг како и издавање на гаранции, тргување со хартии од вредност во свое име и за своја сметка. Кредитирањето на претпријатијата се врши преку комерцијалните банки во земјата, прифатени како банки-учеснички од страна на Банката кои го преземаат крајниот ризик од наплата на побарувањата, и директно или заеднички со други банки или небанкарски финансиски институции во земјата, освен кредитите одобрени на единиците на локалната самоуправа.

Банката нема вложувања во подружници и придружни претпријатија.

Акциите на Банката не котираат на Македонската берза за хартии од вредност АД, Скопје. Вкупниот број на вработени на Банката на 31 декември 2019 година изнесува 40 вработени (2018: 41 вработени).

1.1 Основа за изготвување на финансиските извештаи

Изјава за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за Македонска банка за поддршка на развојот, подзаконската регулатива пропишана од страна на Народната Банка на Република Северна Македонија, како и Одлуката за методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките.

Финансиските извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 година.

Основи за мерење

Финансиските извештаи се подготвени со примена на основите за мерење специфицирани во Методологијата за секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход. Основите за нивно мерење се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Финансиските извештаи се подготвени според историска вредност.

Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари („МКД“ или „денари“), кои се функционална валута на Банката, освен каде што не е поинаку наведено. Информациите во финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари.

1.2 Значајни сметководствени политики

1.2.1 Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари со примена на средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирани за ефективната камата и плаќањата во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута, се вклучени во билансот на успех. Средните девизни курсеви кои беа применети за превреднување на позициите на билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	2019	2018
	МКД	МКД
1 ЕУР	61.4856	61.4950
1 УСД	54.9518	53.6887

1.2.2 Приходи и расходи од камата

Приходот од камата и расходот од камата се признава во Билансот на успех според методот на ефективна каматна стапка. Ефективната каматна стапка е стапката која ги дисконтира очекуваните идни парични приливи и одливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска до датумот на крајна достасаност или за пократок временски период, доколку е тоа соодветно.

Пресметката на ефективната камата ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциските трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата.

1.2.3 Провизии и надомести

Приходите и расходите од провизии и од надомести кои се составен дел од ефективната каматна стапка на финансиските средства и обврски се вклучени во пресметката на ефективната каматна стапка.

Останатите приходи од надомести и провизии настануваат по основ на финансиски услуги кои ги извршува Банката односно осигурување на побарувања од комерцијални ризици на краток рок и издавање гаранции по кредити одобрени од банки за кредитирање на мали и средни претпријатија.

Приходите од провизии и надомести се признаваат во моментот на извршување на соодветната услуга, расходите од провизии и надомести се признаваат на пресметковна основа.

1.2.4 Нето-приходи и расходи од курсни разлики

Нето-приходите и расходите од курсни разлики вклучуваат реализирани и нереализирани курсни разлики кои произлегуваат од порамнување на трансакции во странска валута и преведување во МКД на монетарните ставки деноминирани во странска валута.

1.2.5 Данок на добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на билансот на состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок се признава со користење на методот на билансот на состојба, и произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночните цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, Банката нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

1.2.6 Финансиски средства

Банката ги класифицира своите финансиски средства како мерени по: амортизирана набавна вредност, објективна вредност преку останата сеопфатна добивка или објективна вредност преку билансот на успех. Банката ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање.

Банката го оценува деловниот модел преку следните релевантни и расположливи податоци за:

- финансиските средства и начинот на нивно управување;
- начинот на известување до раководството на Банката;
- успешноста во остварувањето на деловниот модел;
- управувањето со ризиците поврзани со остварувањето на деловниот модел.

Оценката на деловниот модел на Банката се врши на ниво на портфолио од каде зависи класификацијата на финансиските средства. Класификацијата на финансиските средства се врши врз основ на:

- портфолио на должнички хартии од вредност;
- кредитно портфолио;
- портфолио на побарувања.

1.2.7 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозитите по видување кај банките, орочените депозити кај банки со оригинален рок на достасаност помал од три месеци, депозитите во Народна банка на Република Северна Македонија, како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност од три или помал од три месеци, кои се предмет на незначителен ризик од промена во нивната објективна вредност, и кои се користат од Банката во управување со краткорочните обврски.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност во Билансот на состојба.

1.2.8 Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства кои го исполнуваат условот на СППИ.

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат по објективна вредност вклучувајќи ги и директните трансакциски трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Доколку кредитите и побарувањата не го поминат СППИ тестот истите последователно треба да се мерат по објективна вредност, а промените да се евидентираат во останата сеопфатна добивка.

1.2.9 Финансиски средства кои се чуваат до достасување

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се должнички финансиски средства кои ги управува Банката со цел наплата на договорните парични текови и кои согласно договорните услови на средството го исполнуваат условот на СППИ (банката очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главница и камата“). Во оваа позиција не припаѓаат финансиските средства:

- кои Банката при почетното признавање ги определила по објективна вредност преку билансот на успех;
- кои Банката ги класифицира како расположливи за продажба;
- кои ја исполнуваат дефиницијата за кредити и побарувања.

Вложувањата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Продажбата на значителен износ на финансиски средства чувани до достасување далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите финансиски средства чувани до достасување како средства расположливи за продажба во тековната и следните две години.

1.2.10 Оштетување на финансиските средства

На секој датум на билансирање, Банката проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата („случај на загуба“) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Критериумите што Банката ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба од оштетување, вклучуваат:

- Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата;
- Денови на доцнење при плаќање на главнината или каматата;
- Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот;
- Неисполнување на договорите или условите за кредитирање;
- Влошување на конкурентната позиција на позајмувачот;
- Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал;
- Отпочнување на стечајни постапки;
- Активирање на обезбедувањето.

Банката врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за сите изложености.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

Во случај на ненаплатливост на кредитот, истиот се отпишува наспроти соодветното резервирање поради оштетување. Таквите кредити се отпишуваат откако ќе се завршат сите неопходни процедури и ќе се утврди износот на загубата. Последователните надоместувања на претходно отпишаните износи го намалуваат износот на резервирањето поради оштетување на кредитите, во корист на тековните добивки.

1.2.11 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се материјални вложувања за административни цели од кои се очекува да имаат корисен век подолг од една година.

Недвижностите и опремата се евидентирани по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби поради оштетување, доколку има.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Банката и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Во продолжение е даден проценетиот век на употреба на некои позначајни ставки на материјалните средства.

Згради	40 години
Мебел и опрема	4-5 години
Останати средства	4-10 години

1.2.12 Нематеријални средства

Нематеријалните средства набавени од Банката се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради оштетување.

Последователните издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во специфичното средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба во текот на период од четири години.

1.2.13 Оштетување на нефинансиските средства

Сметководствената вредност на нефинансиски средства на Банката се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои таква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загубата поради оштетување на нефинансиски средства се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместлив износ. Единицата која генерира пари е најмала група на средства која може да се идентификува како таква која генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се зависни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите заради оштетување се признават во билансот на успех. Загубите заради оштетување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување признаена во минатите периоди се проценува на секоја дата на известување заради утврдување на надоместувачкиот износ. Загубата поради оштетување се анулира само со износот до кој сметководствената вредност на средството не ја надминува сметководствената вредност која би била определена, нето од амортизацијата, кога не би била признаена загуба поради оштетување. Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

1.2.14 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Позицијата преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања се употребува само за земјиште, згради, опрема и други вредности добиени врз основа на ненаплатени побарувања. Средството се смета за преземено во моментот кога Банката стекнува правна основа за запишување на сопственоста.

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања првично се признаваат по пониската од:

- Набавната вредност, којашто е вредноста наведена во актот донесен од страна на надлежен орган, и
- Проценетата вредност на преземеното средство важечка на датумот на признавање, намалена за очекуваните трошоци за продажба.

На датумот на преземање на средството, Банката во билансот на состојба прикажува оштетување од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство.

Најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, Банката ја утврдува проценетата вредност на преземеното средство и во билансот на успех признава загуба за оштетување еднаква најмалку на поголемиот износ од:

- негативната разлика помеѓу проценетата вредност и нето-вредноста на преземеното средство и
- 20% од нето-вредноста на преземеното средство.

1.2.15 Резервирања

Резервирањата се признаваат во билансот на состојба кога Банката како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Банката за подмирување на обврската. Оваа позиција ги вклучува долгорочните резервирања и другите долгорочни обврски кои не се поврзани со одложени даноци од добивки или произлегуваат од позајмици или други финансиски активности. Видови на ставки најчесто вклучени во оваа категорија се пресметки и резервации за вонбилансни кредитни изложености.

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Банката се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот.

Резервирањето се утврдува по сегашната вредност од пониската вредност од очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред да се утврди резервација, Банката признава загуба поради оштетување на средствата поврзани со договорот.

1.2.16 Надомести за вработените

Банката плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на домашната регулатива за социјално осигурување. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови.

Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во Билансот на успех кога се пресметуваат.

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

1.2.17 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорениот аранжман. Финансиските обврски Банката ќе ги класифицира при почетното признавање како финансиски обврски кои се мерат по амортизирана набавна вредност.

Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од трансакции со други страни со кои Банката има потпишано договор за кредит.

Банката ги признава обврските по кредити во својот Биланс на состојба по објективната вредност вклучувајќи ги и директните трансакциски трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Останати обврски

Останатите обврски ги вклучуваат обврските кон добавувачите, пресметаните недостасани обврски, одложениот приход и останатите обврски, и се прикажани во нивните номинални износи.

Депризнавање на финансиските обврски

Банката ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

1.2.18 Средства и обврски од комисионо работење

Средствата и обврските управувани во име и за сметка на Владата на Република Северна Македонија се вклучени во Билансот на состојба на нето основа. Нето обврските прикажани во Билансот на состојба претставуваат времена разлика помеѓу наплатата или исплатата на обврските.

1.2.19 Капитал и резерви

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Резерви

Резервите кои се состојат од ревалоризациони, законски и останати резерви, се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на преземените средства, по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива важечка за Банката и по пат на формирање на фонд за осигурување од политички ризици.

(в) Нераспределени добивки/загуби

Нераспределените добивки/(загуби) ги вклучуваат тековните како и оние од претходните периоди, задржани добивки и загуби.

1.2.20 Известување според сегменти

Оперативниот сегмент претставува група на средства или активности кои се ангажирани во обезбедувањето на производи или услуги кои се предмет на ризици и надомести кои се разликуваат од оние во останатите деловни сегменти. Географскиот сегмент е ангажиран во обезбедување на производи или услуги во одредено економско опкружување кое е предмет на ризици и надомести кои се разликуваат од оние сегменти кои ги извршуваат активностите во други економски опкружувања.

1.2.21 Вонбилансни потенцијални и преземени обврски

Банката има потенцијални обврски по основ на осигурување на побарувања од комерцијални ризици на краток рок. Осигурените побарувања се евидентираат во вонбилансната евиденција на Банката. Банката во изложеност води максимум 90% од износот на осигурената фактура и своите осигурени побарувања од 80% до 90% ги реосигурува кај странски реосигурители.

1.2.22 Настани по датум на известување

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Банката на датумот на билансирањето (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние последователни настани кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

1.3 Употреба на оценки и проценки

Банката врши проценки и претпоставки кои влијаат врз објавените износи на средства и обврски. Проценките постојано се предмет на проверка и се базираат на минати искуства и други фактори, вклучувајќи очекувања од идни настани за кои се верува дека се разумни во однос на околностите во кои се јавуваат.

Оштетување на кредити одобрени на комитенти

Банката месечно го проверува своето кредитно портфолио со цел проценка на неговата оштетеност. При одредувањето на потребата за признавање на загуба од оштетување во Билансот на успех, Банката проценува дали постојат евидентни докази кои укажуваат на мерливо намалување во проценетите парични текови од кредитното портфолио пред идентификување на намалувањето на ниво на поединечен кредит во рамките на портфолиото на кредити и аванси. Доказите вклучуваат евидентни податоци кои укажуваат на постоење неповолна промена во плаќањата од страна на позајмувачите, или пак податоци на ниво на земја или локални економски услови кои се во корелација со намалувањето на средствата во групата. Раководството употребува проценки базирани на минати искуства поврзани со оштетувањето на средствата со карактеристики на кредитен ризик како и објективни докази на оштетување слични на оние во портфолиото при распоредувањето на идните парични текови. Методологијата и претпоставките кои се користат за проценка на износот и периодот на идните парични текови се проверуваат редовно, со цел намалување на какви било разлики помеѓу проценетите и фактичките загуби.

1.4 Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

Сметководствените политики се применувани конзистентно за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

Од 1 јули 2019 година стапи во сила новата Одлука за методологија за управување со кредитен ризик (Службен весник на РСМ бр. 149/2018). Клучните промени во однос на претходната одлука се однесуваат на третманот на нефункционалните изложености, воведување на нови правила за реструктурирани изложености и за нефункционални реструктурирани изложености, како и промени во делот на класификацијата и одредувањето на категоријата на ризик кај изложеностите. Банката, согласно примената на новата одлука, до крајот на 2019 година нема остварено ослободување на исправка на вредност и/или посебна резерва.

1.5 Усогласеност со законската регулатива

Со состојба на 31 декември 2019 година, Банката е усогласена со барањата на законската и подзаконската регулатива пропишана од Народна Банка на Република Северна Македонија и Законот за Македонска банка за поддршка на развојот за солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Банката, вложувањата на Банката и ликвидноста на Банката.

1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

A Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка				
	по објективна вредност при почетното признавање	дољжнички инструменти	сопственички инструменти	по амортизирана набавна вредност	Вкупно		
во илјади денари	за тргување						
2019 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	773,636	773,636	
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	9,328,142	9,328,142	
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	79,493	79,493	
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	
Останати побарувања	-	-	-	-	11,060	11,060	
Вкупно финансиски средства	-	-	-	-	10,192,331	10,192,331	
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	-	-	
Издадени дољжнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	
Обврски по кредити	-	-	-	-	7,673,211	7,673,211	
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	
Останати обврски	-	-	-	-	10,586	10,586	
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	7,683,797	7,683,797	

1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

A Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка	
	по објективна вредност при почетното признавање	по објективна вредност при почетното признавање	по објективна вредност при почетното признавање	по објективна вредност при почетното признавање	по објективна вредност при почетното признавање	по објективна вредност при почетното признавање	по објективна вредност при почетното признавање	по објективна вредност при почетното признавање
	во илјади денари	за тргување	при признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти	по амортизирана набавна вредност	Вкупно	Вкупно
2018 (претходна година)								
Финансиски средства								
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	-	698,074	698,074	698,074
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	9,160,044	9,160,044	9,160,044
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	61,365	61,365	61,365
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	8,997	8,997	8,997
Вкупно финансиски средства	-	-	-	-	-	9,928,480	9,928,480	9,928,480
Финансиски обврски								
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	7,435,704	7,435,704	7,435,704
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	9,145	9,145	9,145
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	-	7,444,849	7,444,849	7,444,849

2 Управување со ризици

Управувањето со ризиците опфаќа идентификување, мерење или оценка, контрола или намалување и следење на одделните ризици и се заснова на документот за прифатливото ниво на ризик и воспоставената култура на ризик. Преземањето ризик претставува веројатност одредена активност или настан да има директно негативно влијание врз добивката и/или сопствените средства, или да предизвика тешкотии во остварувањето на целите на Банката. Ризикот е соодветно управуван кога е идентификуван, разбран, оценет, кога е извршен мониторинг и е контролиран.

Одборот за управување со ризици воспоставува и спроведува политики за управување со одделен ризик, дава предлози за нивно ревидирање и врши мониторинг и оценка на ефикасноста на целокупниот процес на управување со ризиците. Надзорниот одбор ги усвојува политиките за управување со ризици и го следи нивното спроведување. Воспоставените политики за управување со одделни ризици, кои овозможуваат идентификација, мерење, мониторинг и контрола на ризикот на кој се однесуваат, обезбедуваат разумна сигурност дека работењето е насочено кон постигнување на целите на Банката и е во согласност со применливите правила и законска регулатива, како и со одобрените лимити на изложеност. Лимитите на изложеност на поодделните ризици се предмет на ревидирање, во зависност од внатрешните и надворешните услови во кои работи Банката, но најмалку еднаш годишно. Дополнително, Управниот одбор на Банката воспоставува и спроведува процедури за идентификација, мерење, мониторинг и внатрешни контроли на процесот на управување со ризиците. Имајќи предвид дека процесот на управување со ризици е важен за секој вработен во Банката се спроведуваат обуки со цел да се создаде конструктивна средина, каде сите вработени ќе ги разберат своите задачи и обврски.

Внатрешната ревизија врши редовни и периодични оценки на спроведување на интерните контроли, политиките и процедурите за преземање и управување со поединечните ризици. Процесот на управување со ризици е во согласност со развојниот план и деловната политика на Банката.

Банката е изложена најмалку на следните ризици од употреба на финансиски инструменти:

- Кредитен ризик,
- Ризик на ликвидност,
- Пазарни ризици (каматен ризик и валутен ризик),
- Оперативен ризик.

Оваа белешка претставува информација за изложеноста на Банката на секој од овие ризици, целите, политиките и процесите за управување и методите користени за мерење на ризиците на Банката.

За сите овие ризици Банката воспоставува посебни политики за управување со поединечните видови на ризици, како и процедури за идентификација, оценка, мониторинг и контрола на одделниот ризик.

2.1 Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува ризик од загуба за Банката поради неможноста нејзиниот клиент или друга договорна страна да ги измирува своите обврски во договорениот износ и/или договорените рокови. Изложеноста на кредитен ризик главно и најзначајно произлегува од кредити, депозити кај банки, кредитно осигурување на побарувања, факторинг и други позиции што се вклучуваат во билансна и вонбилансна евиденција на Банката.

2.1.1 Управување со кредитниот ризик

Управувањето со кредитен ризик е дел од интегриран пристап за управување со сите финансиски ризици на кои е изложена Банката. Управувањето со кредитен ризик е процес кој овозможува органите на управување да го идентификуваат кредитниот ризик и при тоа да одберат кои изложености да ги намалат, а кои да ги зголемат и на кој начин. Пред одобрување на изложеност на кредитен ризик, Банката ги идентификува сите значајни фактори кои може да влијаат на ризичноста на клиентот, односно на изложеноста на Банката кон клиентот.

Банката врши класификација на секоја активна билансна/вонбилансна ставка според степенот на кредитен ризик на кој е изложена на поединечна основа врз основа на кредитна способност на клиентот и уредност во измирувањето на обврски.

Резултатите од извршената анализа на горенаведените критериуми резултира со утврдување на очекуваните загуби и класификација на изложеноста на кредитен ризик, во една од трите групи на кредитен ризик. За целите на финансиските извештаи (белешка 2.1А), Банката ги поврзува групите на кредитен ризик (Група 1, 2, 3) од Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (Сл. весник на Р.М бр. 83/17) и категориите на ризик од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик, и извести на следниот начин:

- во рамки на Група 1, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категорија на ризик „А“;
- во рамки на Група 2, изложеностите на кредитен ризик класифицирани во категориите на ризик „Б“ и „В“, коишто немаат статус на нефункционална кредитна изложеност;
- во рамки на Група 3, изложеностите на кредитен ризик коишто имаат статус на нефункционална кредитна изложеност.

При мерење на кредитниот ризик, основни индикатори коишто ги користи Банката се изложеноста, веројатноста од стечај или ликвидација, веројатноста од намалување на бонитетот, веројатноста од надокнада на отпишаните побарувања, очекувањата на Банката во однос влијанието на економските и деловните услови врз способноста на клиентот да ги исполнува своите обврски и сл.

Инструменти за заштита и намалување на кредитниот ризик коишто ги користи Банката се системот на лимити на изложеност, квалитет на обезбедување, систем на рано предупредување, соодветно вреднување на компонентите на кредитен ризик, користење соодветни информации, дефинирање ризични пазари и сл.

Јасно дефинираната организациона структура е важен елемент на процесот на управување со кредитен ризик што обезбедува изложености на кредитен ризик во рамките на лимитите утврдени од Надзорен одбор.

Надзорниот одбор одобрува изложеност спрема лице од над 20% од сопствените средства на Банката. Одборот за управување со ризици одобрува изложеност спрема лице од над 10% до 20% од сопствените средства на Банката. Изложеностите на кредитен ризик под овие лимити се одобруваат од страна на Кредитниот одбор и Одборот за осигурување.

Секторот за кредитирање и гаранции, секторот за кредитно осигурување, како и секторот за средства и ликвидност ги следат сите кредитни изложености во однос на воспоставените лимити.

Управниот одбор на Банката е одговорен за внатрешна контрола од аспект на изложеноста на кредитен ризик поради што се воспоставуваат интерни акти во кои се утврдуваат лимитите на ризиците што имаат за цел да помогнат при контрола и управување со ризикот. Имено, процесот на контрола има за цел да се минимизира влијанието на ризикот на капиталот и на добивката согласно со стратегиските цели на Банката.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)
Управување со кредитниот ризик (продолжува)

A Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

Во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансна изложеност		Вкупно	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во групата 1																		
Сметководствена вредност, пред исправката на вредноста /посебна резерва	9,329,075	9,160,044	78,741	52,260	-	-	-	-	774,928	689,742	10,564	5,666	-	-	380,349	488,154	10,573,657	10,395,866
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	(933)	-	(1,415)	(549)	-	-	-	-	(7,189)	-	(1)	(38)	-	-	(852)	(1,617)	(10,390)	(2,204)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	9,328,142	9,160,044	77,326	51,711	-	-	-	-	767,739	689,742	10,563	5,628	-	-	379,497	486,537	10,563,267	10,393,662
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во групата 2																		
Сметководствена вредност, пред исправката на вредноста /посебна резерва	-	-	761	10,101	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	8,368	21,131	9,140	31,232
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(106)	(1,183)	-	-	-	-	-	-	(2)	-	-	-	(1,590)	(2,063)	(1,698)	(3,246)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	655	8,918	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	6,778	19,068	7,442	27,986
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во групата 3																		
Сметководствена вредност, пред исправката на вредноста /посебна резерва	-	-	2,401	1,401	-	-	-	-	-	-	9,705	4,979	-	-	6,861	2,104	18,967	8,484
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(889)	(665)	-	-	-	-	-	-	(9,705)	(4,979)	-	-	(6,861)	(2,104)	(17,455)	(7,748)
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	1,512	736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,512	736
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста на групна основи посебната резерва	9,329,075	9,160,044	81,903	63,762	-	-	-	-	774,928	689,742	20,280	10,645	-	-	395,578	511,389	10,601,764	10,435,582
(Вкупна справка на вредноста и посебна резерва)	(933)	-	(2,410)	(2,397)	-	-	-	-	(7,189)	-	(9,708)	(5,017)	-	-	(9,303)	(5,784)	(29,543)	(13,198)
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик, намалена за исправка на вредноста и посебната резерва	9,328,142	9,160,044	79,493	61,365	-	-	-	-	767,739	689,742	10,572	5,628	-	-	386,275	505,605	10,572,221	10,422,384

2.1.2 Оштетени кредити и хартии од вредност

Оштетени кредити и хартии од вредност се такви кредити и хартии од вредност за кои што Банката врз основа на Одлуката на НБРСМ за Методологија за управување со кредитен ризик од страна на Македонска банка за поддршка на развојот одредила дека има потреба од издвојување на загуби поради оштетување.

2.1.3 Исправка на вредноста

Банката пресметува исправка на вредноста која претставува проценка на настанатите загуби поради оштетување во кредитното портфолио.

Износот на исправка на вредноста за активните билансни побарувања се утврдува како разлика помеѓу сметководствената вредност на билансните побарувања и нивната сегашна вредност (проценет надоместлив износ). Сегашната вредност на активните билансни побарувања се добива со дисконтирање на очекуваните идни парични текови по тие побарувања со употреба на ефективната каматна стапка утврдена врз основа на договорот.

2.1.4 Посебна резерва

Банката пресметува посебна резерва која претставува проценка на настанатите загуби поради оштетување во вонбилансната кредитна изложеност. Банката проценува дали има ризик за потенцијални загуби на нејзините активни вонбилансни позиции изложени на кредитен ризик (одобрени гаранции) кога се исполнети следните предуслови:

- Банката има сегашна обврска како резултат од минат настан,
- Постои веројатност за одлив на ресурси,
- Може да се направи веродостојна проценка на износот кој ќе биде потребен за подмирување на обврската.

Кога таквите загуби се во согласност со горенаведените услови Банката издвојува соодветен износ на посебна резерва согласно Одлуката за методологијата за управување со кредитен ризик и Методологијата за утврдување исправка на вредноста и за издвојување на посебна резерва од страна на МБПР пропишана од Народна банка на Република Северна Македонија.

Износот на посебна резерва за активните вонбилансни позиции на поединечна основа е еднаков на сегашната вредност на очекуваните идни парични текови врз основа на плаќања на Банката по преземените потенцијални обврски и наплати од клиентот, дисконтирани со тековна пазарна цена на безризични хартии од вредност издадени во иста валута и со ист рок на достасување како валутата и рокот на достасување на очекуваното плаќање или наплата. Доколку не постои тековна пазарна цена на безризични хартии од вредност со ист рок на достасување како рокот на достасување на очекуваното плаќање, утврдувањето на сегашната вредност на очекуваното плаќање врз основа на преземената потенцијална обврска на Банката се врши со тековна пазарна цена на безризични хартии од вредност со најблиска рочност до рочноста на очекуваното плаќање.

2.1.5 Политика на отпис

Банката отпишува износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) кога Надзорниот Одбор ќе одреди дека кредитот / хартиите од вредност се ненаплативи. Одлуката се донесува по разгледување на информации како значајни промени во финансиската позиција на должникот/издавачот на хартиите од вредност, доколку должникот/издавачот не е во можност да ги подмири своите обврски, или дека износот од реализација на обезбедувањето нема да биде доволен да се подмири целата изложеност. Банката врши отпис на побарување врз основа на правосилна судска пресуда за неоснованост на побарувањето или дека Банката нема право на побарувањето, ако е завршена стечајната постапка, правосилно судско решение за одобрен план за реорганизација на должник во стечај, Банката нема разумни очекувања за наплата на кредитната изложеност во целост или делумно; како и ако станува збор за мали износи на поединечно незначајни побарувања. Банката врши делумен или целосен отпис на побарувањето со одлука на Надзорниот одбор на Банката.

Банката е должна да врши отпис и доколку се поминати 12 месеци од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредност односно издвојува посебна резерва од 100% со примена на Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик (Сл.весник на РСМ бр 149/18) од 1 јули 2019 година До 1 јули 2019 година, Банката беше должна да врши отпис и доколку се поминати две години од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредност односно издвојува посебна резерва од 100%. По овој основ, Банката во текот на 2019 година нема извршено отпис (2018: нема извршено отпис) (Белешка 22.2 А).

Кредитен ризик (продолжува)

Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености			Вкупно
Во илјади денари	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Вредности на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа																
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во Банката)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	9,526,706	10,040,718	86,929	19,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,613,635	10,060,493
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа	9,526,706	10,040,718	86,929	19,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,613,635	10,060,493

Кредитен ризик (продолжува)

Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земена за заштита на кредитниот ризик (продолжува)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености			Вкупно
Во илјади денари	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитна изложеност која се оценува за оштетување на групна основа</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот																
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје
Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со ризици (продолжува)

Кредитен ризик (продолжува)

В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<i>во илјади денари</i>																
Индустриска гранка																
Нерезиденти	-	-	62,889	14,406	-	-	173,961	184,014	8,694	3,788	-	-	355,122	457,626	600,666	659,834
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672	962	672	962
Рударство и вадење на камен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прехрамбена индустрија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	10,596	18,250	10,596	18,255
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	826	420	826
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	171	3
Производство на метали, машини и опрема	-	-	25	35	-	-	-	-	-	-	-	-	56	198	81	233
Останата преработувачка индуст.	-	-	2,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,068	1,837	5,558	1,837
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Градежништво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	36
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	4,324	-	-	-	-	-	14	5	-	-	16,298	24,964	20,636	24,969
Транспорт и складирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	462	12	462
Објекти за сместување и дејности со храна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Информации и комуникации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	105

Кредитен ризик (продолжува)

В Концетрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжува)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно 2018
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
во илјади денари															
Финансиски дејности и дејности на осигурување	9,328,142	9,160,044	-	-	-	-	593,778	505,728	-	-	-	-	-	-	9,921,920
Дејности во врска со недв.имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стручни, научни и техн.дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	234	31
Административни и помошни услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	9,594	46,924	-	-	-	-	1,864	1,830	-	-	-	-	11,458
Образование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уметност, забава и рекреација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други услужни дејности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстерит.организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	9,328,142	9,160,044	79,493	61,365	-	-	767,739	689,742	10,572	5,628	-	-	386,275	505,605	10,572,221
															10,422,384

Кредитен ризик (продолжува)

Г Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

Во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други коминтенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбиласни изложености		Вкупно	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Географска локација																		
Република Северна Македонија	9,328,142	9,160,044	16,604	46,960	-	-	-	-	593,778	505,728	1,878	1,839	-	-	31,153	47,979	9,971,555	9,762,550
Земји-членки на Европската унија	-	-	58,441	11,520	-	-	-	-	1,860	184,014	5,763	2,581	-	-	240,176	301,383	306,240	499,498
Европа (останато)	-	-	4,448	2,885	-	-	-	-	172,101	-	-	-	-	-	13,238	43,798	189,787	46,683
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	56	145	56
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,931	1,208	-	-	101,563	112,389	104,494	113,597
Вкупно	9,328,142	9,160,044	79,493	61,365	-	-	-	-	767,739	689,742	10,572	5,628	-	-	386,275	505,605	10,572,221	10,422,384

Концентрацијата по локација за кредити и побарувања се мери според локација на должникот. Концентрацијата по локација за вложувања се мери според локација на издавачот на хартиите од вредност.

2.2 Ризик на ликвидност

Ликвидносниот ризик претставува веројатност Банката да не може да обезбеди доволно средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување или потребните средства да ги обезбеди со многу повисоки трошоци. Ликвидносниот ризик произлегува од неможноста Банката навремено и брзо да ја претвори активата во парични средства со минимални трошоци, како и од неможноста за правилно управување со неочекуваните промени во изворите на средствата.

2.2.1 Управување со ризик на ликвидност

Банката при управување со ликвидноста води сметка, колку што е можно подолгорочно, секогаш да има доволно ликвидни средства за исполнување на обврските кога ќе достасаат, под нормални и невообичаени услови, без да настанат неприфатливи загуби или штета врз репутацијата на Банката.

Секторот за средства и ликвидност добива информации од другите сектори во однос на ликвидносниот профил на нивните финансиски средства и обврски како и детали за другите проектирани парични текови кои произлегуваат од проектираните идни операции. Секторот за средства и ликвидност одржува портфолио на краткорочни ликвидни средства, воглавно составени од краткорочни ликвидни хартии од вредност и пласмани во други банки, со цел да се обезбеди соодветна ликвидност на Банката.

Средствата и обврските Банката ги групира според нивната достасаност врз основа на преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување на 31 декември 2019 и 31 декември 2018 година. Притоа износите се презентирани на бруто основа, без да се земат во предвид износите на акумулираната амортизација, исправката на вредност, посебната резерва и сомнителните побарувања.

Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)

Во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2019							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	780,825	-	-	-	-	-	780,825
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	658,712	46,114	1,735,067	1,469,936	3,132,848	2,286,398	9,329,075
Кредити на и побарувања од други комитенти	53,399	24,784	1,320	-	-	-	79,503
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	3,653	-	-	-	-	-	3,653
Останати побарувања	2,368	-	8,696	-	-	-	11,064
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	1,498,957	70,898	1,745,083	1,469,936	3,132,848	2,286,398	10,204,120
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	491,198	-	1,517,502	1,170,244	2,631,236	1,863,031	7,673,211
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	9,699	64	823	-	-	-	10,586
Вкупно финансиски обврски	500,897	64	1,518,325	1,170,244	2,631,236	1,863,031	7,683,797
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	2,104	-	-	-	4,757	-	6,861
Рочна неусогласеност	995,956	70,834	226,758	299,692	496,855	423,367	2,513,462

**Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)
(продолжува)**

Во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2018							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	698,074	-	-	-	-	-	698,074
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	799,280	-	2,125,552	2,147,835	2,825,686	1,261,691	9,160,044
Кредити на и побарувања од други комитенти	32,976	2,309	24,564	2,511	-	-	62,360
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	5,203	-	-	-	-	-	5,203
Останати побарувања	5,218	-	3,818	-	-	-	9,036
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	1,540,751	2,309	2,153,934	2,150,346	2,825,686	1,261,691	9,937,717
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	617,711	-	1,857,266	2,012,579	2,372,288	575,860	7,435,704
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	8,372	10	763	-	-	-	9,145
Вкупно финансиски обврски	626,083	10	1,858,029	2,012,579	2,372,288	575,860	7,444,849
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	2,104	-	-	-	194	-	2,298
Рочна неусогласеност	912,564	2,299	295,905	137,767	453,204	685,831	2,487,570

2.3 Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цената на капиталот, девизните курсеви и кредитните маржи (кои не се однесуваат на промена во кредитната способност на должникот / издавачот на хартии од вредност) ќе влијаат на приходот на Банката или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарен ризик во рамки на прифатливи параметри, со оптимизирање на повратот. Банката нема портфолио на тргување.

2.3.1 Изложеност на каматен ризик - портфолиото кое не се чува за тргување

Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности претставува ризик од загуба којшто произлегува од неповолните промени на каматните стапки, а коишто влијаат на позициите во портфолиото на банкарските активности на Банката. Овој ризик е најзначајниот вид пазарен ризик.

Банката е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматоносните средства и каматоносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи. Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Банката е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот начин на менување на променливите каматни стапки.

Управувањето со овој ризик, кој има директно влијание на приходите и на економската вредност на портфолиото на банкарски активности на Банката, претставува дел од интегрираниот систем на управување со ризици во Банката. Развојна банка на Северна Македонија воспоставува систем на управување со ризик од промени на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности согласно со обемот и видот на активности што ги извршува, како и со степенот на изложеност на ризик од промена на каматни стапки.

За мерење на овој ризик Банката применува техника на јаз анализа – рочна структура на каматночувствителните активни и пасивни позиции во одделни временски периоди. Во функција на мониторинг и контрола Банката воспоставува лимити за изложеност на ризик од промена на каматни стапки, како и адекватно управување со овој ризик насочено кон остварување на целите и задачите на Банката.

Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарни каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Банката.

2.3.1.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2019				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2019)	18,367	2,447,967	7,502,877	32.63
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
- депрецијација на денарот за 30%	595,578	3,043,545	10,380,160	29.32
- апрецијација на денарот за 30%	(595,578)	1,852,389	4,625,590	40.05
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
- каматен шок од 400 базични поени	167,955	2,615,922	7,502,877	34.87
- каматен шок од 400 базични поени и пораст на нефункционални побарувања	23,060	2,471,027	7,093,033	34.84
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	-	-	-
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	-	-	-

2.3.1.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжува)

	Добивка/Загуба во илјади денари	Сопствени средства во илјади денари	Актива пондерирана според ризици во илјади денари	Стапка на адекватност на капиталот во %
2018				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2018)	46,512	2,401,392	7,419,287	32.37
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
- депрецијација на денарот за 30%	606,070	3,007,462	10,233,054	29.39
- апрецијација на денарот за 30%	(606,070)	1,795,322	4,605,520	38.98
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
- каматен шок од 400 базични поени	200,430	2,601,822	7,419,287	35.07
- каматен шок од 400 базични поени и пораст на нефункционални побарувања	118,357	1,543,989	6,931,407	22.28
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	-	-	-
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	-	-	-

2.3.1.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжува)

Б. Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолио за тргување

<i>Во илјади денари</i>	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3.2. Изложеност на каматен ризик - портфолиото кое не се чува за тргување

А Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

РБСМ

Извештај ВПВ

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2019 година

во 000 денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКДклЕУР	5,808
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	84,856
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКДклЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	(6,642)
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	-
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)		84,025
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		2,447,967
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		3.43%

РБСМ

Извештај ВПВ

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2018 година

во 000 денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКДклЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКДклЕУР	9,181
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	98,711
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	(7,685)
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	-
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)		100,207
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		2,401,392
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		4.17%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2 Изложеност на каматен ризик - портфолиото кое не се чува за тргување (продолжува)**Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки**

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства / обврски
2019 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	767,415	-	-	-	-	-	767,415
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	639,119	46,110	1,735,134	1,469,789	3,132,534	2,285,928	9,308,614
Кредити на и побарувања од други комитенти	34,090	29,884	1,321	-	-	-	65,295
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	1,440,624	75,994	1,736,455	1,469,789	3,132,534	2,285,928	10,141,324
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	666,089	-	1,416,140	1,100,287	2,631,236	1,851,252	7,665,004
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	666,089	-	1,416,140	1,100,287	2,631,236	1,851,252	7,665,004
Нето билансна позиција	774,535	75,994	320,315	369,502	501,298	434,676	2,476,320
Вонбилансни каматочувствителни							
активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	774,535	75,994	320,315	369,502	501,298	434,676	2,476,320

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Управување со ризици (продолжува)

Пазарен ризик (продолжува)

2.3.2 Изложеност на каматен ризик - портфолиото кое не се чува за тргување (продолжува)**Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжува)**

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства / обврски
2018							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	689,403	-	-	-	-	-	689,403
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	781,431	-	2,125,552	2,147,835	2,825,687	1,261,690	9,142,195
Кредити на и побарувања од други комитенти	17,428	2,161	23,838	3,073	-	-	46,500
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	1,488,262	2,161	2,149,390	2,150,908	2,825,687	1,261,690	9,878,098
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	918,112	-	1,752,314	1,872,645	2,302,320	575,861	7,421,252
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	918,112	-	1,752,314	1,872,645	2,302,320	575,861	7,421,252
Нето билансна позиција	570,150	2,161	397,076	278,263	523,367	685,829	2,456,846
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	570,150	2,161	397,076	278,263	523,367	685,829	2,456,846

2.3.3. Валутен ризик

Валутен ризик е ризик од загуба заради промена на меѓувалутарните курсеви и/или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути. Банката воспоставува систем на идентификување, мерење, следење и контрола на валутен ризик на кој е изложена во своето работење при што ги опфаќа сите активности и трансакции кои во билансната и вонбилансната евиденција се евидентирани во девизи и во денари индексирани во девизна клаузула.

Развојна банка на Северна македонија воспоставува политика доколку е можно средствата од странски извори да ги пласира во иста валута или во денари со девизна клаузула во валутата на потеклото на средствата.

Мерењето на валутниот ризик се врши преку показателот за однос на агрегатната девизна позиција со сопствените средства на Банката. Во политиката за управување со валутен ризик се дефинира овој интересен лимит, кој е различен од законскиот бидејќи согласно со Законот за МБПР, за Банката не важат прописите за отворени девизни позиции.

Мониторингот на овој ризик на редовна основа обезбедува сигурност за Надзорниот и Управниот одбор дека воспоставениот систем на контрола функционира соодветно.

Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
2019					
Финансиски средства					
Парични средства и парични еквиваленти	599,675	173,961	-	-	773,636
Средства за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други банки	-	9,328,142	-	-	9,328,142
Кредити на и побарувања од други комитенти	10,742	68,751	-	-	79,493
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	3,653	-	-	-	3,653
Останати побарувања	585	10,475	-	-	11,060
Заложени средства	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	614,655	9,581,329	-	-	10,195,984
Монетарни обврски					
Обврски за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	78,620	7,594,591	-	-	7,673,211
Субординирани обврски	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-
Останати обврски	2,745	7,841	-	-	10,586
Вкупно монетарни обврски	81,365	7,602,432	-	-	7,683,797
Нето-позиција	533,290	1,978,897	-	-	2,512,187

Валутен ризик (продолжува)

Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Други валути	Вкупно
2018					
Монетарни средства					
Парични средства и парични еквиваленти	514,060	184,014	-	-	698,074
Средства за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други банки	-	9,160,044	-	-	9,160,044
Кредити на и побарувања од други комитенти	32,451	28,914	-	-	61,365
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	5,203	-	-	-	5,203
Останати побарувања	3,378	5,619	-	-	8,997
Заложени средства	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-
Вкупно монетарни средства	555,092	9,378,591	-	-	9,933,683
Монетарни обврски					
Обврски за тргување	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	85,767	7,349,937	-	-	7,435,704
Субординирани обврски	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-
Останати обврски	1,140	7,467	-	538	9,145
Вкупно монетарни обврски	86,907	7,357,404	-	538	7,444,849
Нето-позиција	468,185	2,021,187	-	(538)	2,488,834

2.4 Оперативен ризик

Оперативниот ризик се дефинира како ризик од загуба што произлегува од несоодветни или неуспешни внатрешни процеси и системи, човечки фактор или надворешни настани. Банката има воспоставено рамка за управување со оперативен ризик која се базира на стратегија и политика и методологија за управување со овој ризик. Таа овозможува во рамки на различните процеси во Банката да се идентификуваат ризиците кои произлегуваат од овие процеси, нивно мерење и преземање корективни акции со цел да се избегне потенцијалниот негативен ефект врз финансискиот резултат и капиталната позиција на Банката.

3. Адекватност на капиталот

НБРСМ како главен регулатор во банкарскиот сектор ја следи адекватноста на капиталот на Банката во целина, но за Банката согласно Законот за основање на Македонска банка за поддршка на развојот не се применуваат повисоки стапки на адекватност на капиталот кои може да ги пропише гувернерот.

Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот која не може да биде пониска од 8% при што е должна да одржува стапка на редовен основен капитал во износ од 4.5% од ризично пондерираната актива и стапка на основен капитал во износ од 6% од ризично пондерираната актива.

Банката е должна да одржува заштитетен слој за зачувување на капиталот во износ од 2.5% од ризично пондерираната актива и да пресметува и одржува противцикличен заштитен слој на капиталот.

Сопствените средства на Банката со состојба 31 декември 2019 година и 31 декември 2018 година се редовен основен капитал.

Адекватност на капиталот (продолжува)

Извештај за сопствените средства

Сопствените средства на Банката на 31 декември се како што следува:

Опис	2019	2018
A1. Сопствени средства	2,447,967	2,401,392
A2. Основен капитал	2,447,967	2,401,392
A3. Редовен основен капитал (РОК)	2,447,967	2,401,392
A3.1. Позиции во РОК	2,447,973	2,401,460
A3.1.1. Капитални инструменти од РОК	1,193,792	1,193,792
A3.1.2. Премија од капиталните инструменти од РОК	-	-
A3.1.3. Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	1,254,181	1,207,668
A3.1.4. Задржана нераспоредена добивка	-	-
A3.1.5. (-) Акумулирана загуба од претходни години	-	-
A3.1.6. Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-	-
A3.1.7. Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	-	-
A3.2. (-) Одбитни ставки од РОК	(6)	(68)
A3.2.01. (-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
A3.2.02. (-) Нематеријални средства	(6)	(68)
A3.2.03. (-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката	-	-
A3.2.04. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.1. (-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.2. (-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.3. (-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.4. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
A3.2.04.5. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.1. (-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.2. (-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.3. (-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.4. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
A3.2.05. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
A3.2.06. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
A3.2.07. (-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
A3.2.08. (-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
A3.2.09. (-) Трошоци за данок	-	-
A3.2.10. (-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
A3.3. Регулаторни усогласувања на РОК	-	-
A3.3.1. (-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
A3.3.2. (-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-

Адекватност на капиталот (продолжува)

Извештај за сопствените средства (продолжува)

	Опис	2019	2018
A3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-
A3.4.2.	Останато	-	-
A3.5.	Други позиции од РОК	-	-
A3.6.		-	-
B4.	Додатен основен капитал (ДОК)	-	-
B4.1	Позиции во ДОК	-	-
B4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-	-
B4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-	-
B4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
B4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
B4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
B4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
B4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
B4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-	-
B4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-	-
B4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-	-
B4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
B4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
B4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
B4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
B4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
B4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-	-
B4.4.2.	Останато	-	-

Адекватност на капиталот (продолжува)

Извештај за сопствените средства (продолжува)

	Опис	2019	2018
Б4.5.	Други позиции од ДОК	-	-
Ц5.	Дополнителен капитал (ДК)	-	-
Ц5.1.	Позиции во ДК	-	-
Ц5.1.1.	Капитални инструменти од ДК	-	-
Ц5.1.2.	Субординирани кредити	-	-
Ц5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	-	-
Ц5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-	-
Ц5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
Ц5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
Ц5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
Ц5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
Ц5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
Ц5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
Ц5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
Ц5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
Ц5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-	-
Ц5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
Ц5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
Ц5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
Ц5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
Ц5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
Ц5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-
Ц5.4.2.	Останато	-	-
Ц5.5.	Други позиции од ДК	-	-

Адекватност на капиталот (продолжува)

1	Опис	2	2019 3	2018 4
I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК			
1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап		5,279,923	5,118,311
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик		422,394	409,465
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК			
3	Агрегатна девизна позиција		1,985,260	2,020,770
4	Нето-позиција во злато		-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик		158,821	161,662
6	Актива пондерирана според валутниот ризик		1,985,260	2,020,770
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК			
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристап на базичен индикатор		19,016	22,417
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизиран пристап		-	-
9	Актива пондерирана според оперативниот ризик		237,694	280,206
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ			
10	Капитал потребен за покривање на ризик од промена на цените на стоките		-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)		-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)		-	-
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти		-	-
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти		-	-
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност		-	-
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност		-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризик од порамнување/испорака		-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризик од другата договорна страна		-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност		-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции		-	-
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици(10+11)		-	-
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ		7,502,877	7,419,287
D13	Капитал потребен за покривање на ризиците		600,231	593,544
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		2,447,967	2,401,392
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI / V)		32,63%	32,37%

4. Известување според сегментите

Известување според сегментите се врши по оперативните сегменти на Банката, пропишани со регулативата на Народната Банка на Република Северна Македонија. Банката обелоденува информации одделно за секој значаен оперативен сегмент, а исто така ги прикажува информациите за концентрацијата на нејзините деловни активности кон одделни значајни клиенти.

A Оперативни сегменти

Во илјади денари	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2019						
Нето-приходи/(расходи) од камата	-	84,201	-	-	-	84,201
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	-	12,104	-	-	-	12,104
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	-	4,656	-	-	-	4,656
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	-	100,961	-	-	-	100,961
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	(16,345)	-	-	-	(16,345)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	(1,369)	-	-	-	(1,369)
Амортизација	-	(4,781)	-	-	-	(4,781)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	(57,680)	-	-	-	(57,680)
Вкупно расходи по сегмент	-	(80,175)	-	-	-	(80,175)
Финансиски резултат по сегмент	-	20,786	-	-	-	20,786
Данок од добивка	-	(2,419)	-	-	-	(2,419)
Добивка/загуба за финансиска година	-	18,367	-	-	-	18,367
Вкупна актива по сегмент	-	10,312,560	-	-	-	10,312,560
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-
Вкупна актива	-	10,312,560	-	-	-	10,312,560
Вкупно обврски по сегмент	-	7,693,100	-	-	-	7,693,100
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-
Вкупно обврски	-	7,693,100	-	-	-	7,693,100

A Оперативни сегменти (продолжува)

Во илјади денари	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2018						
Нето-приходи/(расходи) од камата	-	99,769	-	-	-	99,769
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	-	15,358	-	-	-	15,358
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	-	5,819	-	-	-	5,819
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	-	120,946	-	-	-	120,946
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	(1,899)	-	-	-	(1,899)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	(1,466)	-	-	-	(1,466)
Амортизација	-	(10,026)	-	-	-	(10,026)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	(55,620)	-	-	-	(55,620)
Вкупно расходи по сегмент	-	(69,011)	-	-	-	(39,011)
Финансиски резултат по сегмент	-	51,935	-	-	-	51,935
Данок од добивка	-	(5,423)	-	-	-	(5,423)
Добивка/загуба за финансиска година	-	46,512	-	-	-	46,512
Вкупна актива по сегмент	-	10,051,726	-	-	-	10,051,726
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-
Вкупна актива	-	10,051,726	-	-	-	10,051,726
Вкупно обврски по сегмент	-	7,450,633	-	-	-	7,450,633
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-
Вкупно обврски	-	7,450,633	-	-	-	7,450,633

Известување според сегментите (продолжува)

Б Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни клиенти

	во илјади денари	Корпо- ративно банкарство	Инвес- тициско банкарство	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неало- цирано	Вкупно по значаен комитент
2019 (тековна година)						
Коминтент 1						
приходи		55,447	-	-	-	55,447
(расходи)		(1,853)	-	-	-	(1,853)
Коминтент 2						
приходи		-	-	-	-	-
(расходи)		(56,952)	-	-	-	(56,952)
Коминтент 3						
приходи		38,267	-	-	-	38,267
(расходи)		-	-	-	-	-
Коминтент 4						
приходи		15,211	-	-	-	15,211
(расходи)		-	-	-	-	-
Коминтент 5						
приходи		9,889	-	-	-	9,889
(расходи)		-	-	-	-	-
Коминтент 6						
приходи		9,197	-	-	-	9,197
(расходи)		-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент		69,206	-	-	-	69,206

Известување според сегментите (продолжува)

**Б Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни клиенти
(продолжува)**

	во илјади денари	Корпо- ративно банкарство	Инвес- тициско банкар-ство	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неало- цирано	Вкупно по значаен комитент
2018 (претходна година)						
Коминтент 1						
приходи		92,380	-	-	-	92,380
(расходи)		(2,826)	-	-	-	(2,826)
Коминтент 2						
приходи		-	-	-	-	-
(расходи)		(84,723)	-	-	-	(84,723)
Коминтент 3						
приходи		29,788	-	-	-	29,788
(расходи)		-	-	-	-	-
Коминтент 4						
приходи		16,549	-	-	-	16,549
(расходи)		-	-	-	-	-
Коминтент 5						
приходи		15,770	-	-	-	15,770
(расходи)		-	-	-	-	-
Коминтент 6						
приходи		13,822	-	-	-	13,822
(расходи)		-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент		80,760	-	-	-	80,760

Известување според сегментите (продолжува)

В Географски подрачја

<i>во илјади денари</i>	Република Македонија	Земји-членки на ЕУ	Европа (оста- нати)	Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	Оста- нато	Сите останати незначајни географски сегменти	Неало- цирано	Вкупно
2019 (тековна година)								
Вкупни приходи	165,135	(64,174)	-	-	-	-	-	100,961
Вкупна актива	10,066,888	245,672	-	-	-	-	-	10,312,560
2018 (претходна година)								
Вкупни приходи	223,293	(102,347)	-	-	-	-	-	120,946
Вкупна актива	9,846,390	205,336	-	-	-	-	-	10,051,726

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на проценките направени од Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти соодветствува на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, сметки во банки и депозити со краток рок на доспевање.

Кредити и побарувања од банки и комитенти

Кредитите и побарувањата од банки и комитенти се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Кредитите и побарувањата од комитенти во најголем дел се со променлива каматна стапка и нивната проценета објективна вредност се утврдува преку дисконтирање на идните проценети парични текови со примена на ефективна каматна стапка.

Останати побарувања

Објективната вредност на останатите побарувања соодветствува на нивната сметководствена вредност со оглед на нивниот краток рок на доспевање.

Обврски по кредити

Објективната вредност на обврските по кредити со променливи каматни стапки е приближна на нивната сметководствена вредност поради прилагодувањето на каматните стапки за конкретните финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики е приближна на нивната сметководствена вредност.

Останати обврски

Објективната вредност на останатите обврски соодветствува на нивната сметководствена вредност со оглед на краткиот рок на доспевање.

Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

А. Објективната вредност на финансиски средства и финансиските обврски

	2019		2018	
Во илјади денари	Сметковод- ствена вредност	Објективна вредност	Сметковод- ствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	773,636	773,636	698,074	698,074
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	9,328,142	9,328,142	9,160,044	9,160,044
Кредити на и побарувања од други комитенти	79,493	79,493	61,365	61,365
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	3,653	3,653	5,203	5,203
Останати побарувања	11,060	11,060	8,997	8,997
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	-	-	-	-
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	7,673,211	7,673,211	7,435,704	7,435,704
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	10,586	10,586	9,145	9,145

Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

	Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<i>во илјади денари</i>					
31 декември 2019 (тековна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
31 декември 2018 (претходна година)					
Финансиски средства мерени по објективна вредност					
Средства за тргување	19	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23.1	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност					
Обврски за тргување	32	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	тековна година 2019		претходна година 2018	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 2 во нивото 1	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 2 во нивото 1
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3

	Финан. сред. по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како	Средства такви при за почет. приз.	Вложување во харт. од вредност, располо- жливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финан. обврски по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вкупно обврски
во илјади денари							
Состојба на 1 јануари 2018 (претходна година)							
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во							
Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2018 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-

Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжува)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжува)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3 (продолжува)

	Средства за тргување	Финан. сред. по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вложување во харт. од вредност, располо- жливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финан. обврски по обј. вред. преку билансот на успех, опред. како такви при почет. приз.	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2019 (тековна година)							
Добивки/(загуби) признаени во:							
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во							
Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2019 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

6. Нето-приходи/(расходи) од камата**А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти**

Во илјади денари	2019	2018
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	6,956	8,911
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	99,879	104,281
Кредити на и побарувања од други комитенти	50,626	86,692
Вложувања во хартии од вредност	-	-
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(24)	(159)
Наплатени претходно отпишани камати	203	3,465
Вкупно приходи од камата	157,640	203,190
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	-	-
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	71,458	100,075
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски - негативни камати на средства пласирани во странски банки	1,981	3,346
Вкупно расходи за камата	73,439	103,421
Нето-приходи/(расходи) од камата	84,201	99,769

Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот

Во илјади денари	2019	2018
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	1,032	435
Држава	49,593	86,257
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	106,829	113,181
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	7	11
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	(24)	(159)
Наплатени претходно отпишани камати	203	3,465
Вкупно приходи од камата	157,640	203,190
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	843	909
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	-	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	72,596	102,512
Вкупно расходи за камата	73,439	103,421
Нето-приходи/(расходи) од камата	84,201	99,769

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести**А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

Во илјади денари	2019	2018
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	827	1,002
Платен промет		
во земјата	-	-
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	31,772	33,856
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	5,840	5,963
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	38,439	40,821
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	997	1,756
Платен промет		
во земјата	752	430
со странство	1,089	716
Акредитиви и гаранции	23,497	22,561
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
Вкупно расходи за провизии и надомести	26,335	25,463
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	12,104	15,358

Б Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

Во илјади денари	2019	2018
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	16,899	23,020
Држава	5,840	5,963
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	-	48
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	15,700	11,790
Вкупно приходи од провизии и надомести	38,439	40,821
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	16,180	11,874
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	1,841	2,900
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Нерезиденти	8,314	10,689
Вкупно расходи за провизии и надомести	26,335	25,463
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	12,104	15,358

8. Нето приходи од тргување

Во илјади денари

2019

2018

Средства за тргување

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа

- реализирана

-

-

- нереализирана

-

-

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа

- реализирана

-

-

- нереализирана

-

-

Приходи од дивиденда од средствата за тргување

-

-

Приходи од камата од средствата за тргување

-

-

Обврски за тргување

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа

- реализирана

-

-

- нереализирана

-

-

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа

- реализирана

-

-

- нереализирана

-

-

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа

- реализирана

-

-

- нереализирана

-

-

Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување

Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на

дериватите чувани за тргување, на нето-основа

- реализирана

-

-

- нереализирана

-

-

Нето-приходи од тргување

-

-

9. Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
- реализирана	-	-
- нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

10. Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	78	81
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа		
Курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	109	40
Курсни разлики на посебна резерва на вонбилансна изложеност, на нето-основа	(113)	(45)
Останати курсни разлики, на нето-основа	(317)	(1)
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	(243)	75

11. Останати приходи од дејноста

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Добивка од продажба на средства расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	-	-
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажба на:		
недвижности и опрема	-	40
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	615	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	-
Приходи од добиени судски спорови	389	51
Наплатени претходно отпишани побарувања	1,011	3,538
Ослободување на резервирања за:		
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи на вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато		
Останати приходи од девизно валутно работење	2,793	1,888
Вкупно останати приходи од дејноста	91	227
Вкупно останати приходи од дејноста	4,899	5,744

12. Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложност, на нето основа

Во илјади денари

	Кредити		Вложувања		Парични		Останати		Вкупно	Посебна	
	на и	и побару-	во	во	средства	средства и	побарувања	побарува-	исправка на	резерва за	
	побару-	вања од	финансис-	финансис-	кои се	парични	за провизии	ња	вредноста на	вонбилан-	Вкупно
	вања од	други	средства	средства	чуваат до	еквива-	и надомести		финансис-	сна	
	банки	комитенти	располож-	располож-	достасу-	ленти			ките	изложеност	
			ливи за	ливи за	вање				средства		
			продажба	продажба							
2019 (тековна година)											
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>											
Дополнителна исправка на вредност и посебна резерва (Ослободување на исправката на вредност и посебна резерва)	934	6,419	-	-	7,340	5,673	-	-	20,366	10,860	31,226
	(1)	(6,407)	-	-	(151)	(981)	-	-	(7,540)	(7,341)	(14,881)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	933	12	-	-	7,189	4,692	-	-	12,826	3,519	16,345
2018 (претходна година)											
<i>Исправка на вредноста и посебна резерва</i>											
Дополнителна исправка на вредност и посебна резерва (Ослободување на исправката на вредност и посебна резерва)	-	5,282	-	-	-	3,172	-	-	8,454	6,225	14,679
	-	(3,372)	-	-	-	(19)	-	-	(3,391)	(9,389)	(12,780)
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	-	1,190	-	-	-	3,153	-	-	5,063	(3,164)	1,899

13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

	Недвижности и опрема	Нематеријал- ни средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтроли- рано учество	Вкупно
<i>Во илјади денари</i>							
2019							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	1,369	-	-	-	1,369
	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	1,369	-	-	-	1,369
2018							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	1,466	-	-	-	1,466
	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	1,466	-	-	-	1,466

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

14. Трошоци за вработените

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Краткорочни користи за вработените		
Плати	21,721	22,458
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	11,013	11,179
Краткорочни платени отсуства	-	-
Трошоци за привремено вработување	-	-
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	-	-
	32,734	33,637
Користи по престанокот на вработувањето		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
	-	-
Користи поради престанокот на вработувањето		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	1,481	1,609
	1,481	1,609
Вкупно трошоци за вработените	34,215	35,246

15. Амортизација

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Амортизација на нематеријалните средства		
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	221	4,889
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	62	62
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	-	-
	283	4,951
Амортизација на недвижностите и опремата		
Градежни објекти	3,872	3,844
Транспортни средства	-	-
Мебел и канцелариска опрема	623	1,227
Останата опрема	3	4
Други ставки на недвижностите и опремата	-	-
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	-	-
	4,498	5,075
Вкупно амортизација	4,781	10,026

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

16. Останати расходи од дејноста

	Во илјади денари	
	2019	2018
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	-	-
Премии за осигурување на имотот и на вработените	342	827
Материјали и услуги	16,604	14,900
Административни и трошоци за маркетинг	-	-
Останати даноци и придонеси	323	257
Трошоци за кирии	131	131
Трошоци за судски спорови	206	31
Резервирања за пензиските и за другите користи за вработените, на нето-основа	-	-
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	-	-
Други резервирања на нето-основа		
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Загуба од продажбата на:		
недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Трошоци за чланарини	2,216	2,165
Трошоци од девизно валутно работење	322	199
Останато	3,321	1,864
Вкупно останати расходи од дејноста	23,465	20,374

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

17. Данок од добивка**А Расходи/приходи за тековен и одложен данок**

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Тековен данок на добивка		
Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината	2,419	5,423
Корекции за претходни години	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-	-
Останато	-	-
	2,419	5,423
Одложен данок на добивка		
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-
Промени во даночната стапка	-	-
Воведување нови даноци	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Останато	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот од добивка	2,419	5,423
 <i>Во илјади денари</i>	 2019	 2018
Тековен данок од добивка		
Признаен во билансот на успех	2,419	5,423
Признаен во капиталот	-	-
	2,419	5,423
Одложен данок од добивка		
Признаен во билансот на успех	-	-
Признаен во капиталот	-	-
	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот од добивка	2,419	5,423

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Данок од добивка (продолжува)

Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	Во%	во илјади денари	Во %	во илјади денари
	2019	2019	2018	2018
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	-	20,786	-	51,935
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	10%	2,079	10%	5,194
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	1.6%	340	0.4%	229
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот од добивка	-	2,419	-	5,423
Просечна ефективна даночна стапка	11.6%	-	10.4%	-

В Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

	тековна година 2019			претходна година 2018		
	пред (расход)/пов- одало- чување	рат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред (расход)/пов- одало- чување	рат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
во илјади денари						
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

18 Парични средства и парични еквиваленти

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Парични средства во благајна	50	61
Сметка и депозити во НБРСМ, освен задолжителни депозити во странска валута	5,836	8,264
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	181,150	184,014
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	11	7
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	254,443	254,382
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	339,000	251,000
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарувања врз основ на камати	335	346
(Исправка на вредноста)	(7,189)	-
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	773,636	698,074
Задолжителни депозити во странска валута	-	-
Ограничени депозити	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	773,636	698,074

Благајничките записи во износ од 254,443 илјади денари (2018: 254,382 илјади денари) се должнички хартии од вредност издадени од НБРСМ со доспевање до 35 дена и каматна стапка од 2.25% (2018: 2.5%).

18 Парични средства и парични еквиваленти (продолжува)

Во илјади денари	тековна година 2019				претходна година 2018			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	7,340	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	(151)	-	-	-	-
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	7,189	-	-	-	-

19. Средства за тргување

Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

	Во илјади денари	
	2019	2018
Хартии од вредност за тргување		
<i>Должнички хартии од вредност за тргување</i>		
Благајнички записи за тргување	-	-
Државни записи за тргување	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти за тргување</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Деривати за тргување		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
Вкупно средства за тргување	-	-

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Средства за тргување (продолжува)

Б. Прекласифицирани средства за тргување

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргување

	прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	тековна година 2019 сметководствена вредност на 31.12.2019 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2019 (тековна година)	претходна година 2018 сметководствена вредност на 31.12.2018 (претходна година)	објективна вредност на 31.12.2018 (претходна година)
во илјади денари					
Средства за тргување прекласифицирани во 2019 (тековна година) во:					
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во 2018 (претходна година) во:					
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Средства за тргување (продолжува)

Б. Прекласифицирани средства за тргување (продолжува)

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

	Прекласифицирани во текот на 2019 (тековна година)		Прекласифицирани во текот на 2018 (претходна година)			
	Биланс на успех 2019 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2019 (тековна година)	Биланс на успех 2019 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2019 (тековна година)	Биланс на успех 2018 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2018 (претходна година)
<i>во илјади денари</i>						
Период пред прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба						
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки						
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти						
- нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Период по прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба						
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето- основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки						
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти						
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Средства за тргување (продолжува)

Б.3 Добивки или загуби коишто би биле признаени во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани

	Прекласифицирани во текот на 2019 (тековна година)	Прекласифицирани во текот на 2018 (претходна година)	
		Биланс на успех 2019 (тековна година)	Биланс на успех 2018 (претходна година)
во илјади денари			
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-
- нето-приходи од тргување	-	-	-

20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Во илјади денари	2019	2018
Должнички хартии од вредност		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Сопственички инструменти		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

		Во илјади денари	
		тековна година 2019	претходна година 2018
		дериватни средства	дериватни обврски
		тековна година 2019	претходна година 2018
		дериватни средства	дериватни обврски
А.	Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик		
A.1	<i>според видот на променливата</i>		
	Деривати чувани за управување со ризик		
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-
A.2	<i>според видот на заштита од ризик</i>		
	Заштита од ризикот од објективна вредност	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-
	Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-
Б.	Вградени деривати		
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

22 Кредити и побарувања

22.1 Кредити на и побарувања од банки

Во илјади денари	2019		2018	
	Краткорочни	Долгорочни	Краткорочни	Долгорочни
Кредити на банки				
домашни банки	94,872	9,214,675	-	9,142,195
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Репо				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	19,528	-	17,849	-
Тековна достасаност	2,325,493	(2,325,493)	2,906,983	(2,906,983)
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	2,439,893	6,889,182	2,924,832	6,235,212
(Исправка на вредноста)	(2)	(931)	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	2,439,891	6,888,251	2,924,832	6,235,212

Кредити и побарувања (продолжува)

22.1 Кредити на и побарувања од банки (продолжува)

	тековна година 2019				претходна година 2018			
	Исправка на вредноста за	Исправка на вредноста за	Исправка на вредноста за	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за	Исправка на вредноста за	Исправка на вредноста за	Вкупно исправка на вредноста
Во илјади денари	Група 1	Група 2	Група 3		Група 1	Група 2	Група 3	
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	934	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	(1)	-	-	-	-
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	933	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Кредити и побарувања (продолжува)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти**А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот**

	2019		2018	
Во илјади денари	Краткорочни	Долгорочни	Краткорочни	Долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	71,100	-	14,988	-
побарувања врз основа на камати	218	-	61	-
Држава				
побарувања по главница	4,911	-	27,503	6,391
побарувања врз основа на камати	5,674	-	14,819	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница	-	-	-	-
станбени кредити	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	-
автомобилски кредити	-	-	-	-
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	-	-	-	-
други кредити	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	3,880	(3,880)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	81,903	-	61,251	2,511
(Исправка на вредноста)	(2,410)	-	(1,583)	(814)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	79,493	-	59,668	1,697

Со состојба на 31 декември 2019 година, вкупните побарувања врз основа на камати од државата изнесуваат 5,674 илјади денари (2018: 14,819 илјади денари), од кои 5,644 илјади денари (2018: 14,448 илјади денари) се однесуваат на побарувања на Банката согласно Договорите за субвенционирање на камата склучени меѓу Министерство за финансии и Банката кои пак произлегуваат од финансиските договори за обезбедување на заем, наменети за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти склучени меѓу Европска инвестициона банка и Банката.

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)

A Структура на кредитите и побарувањата од други комитенти според видот на должникот (продолжува)

	тековна година 2019				претходна година 2018			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	2,397	-	-	-	487
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	6,419	-	-	-	5,282
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	(6,407)	-	-	-	(3,372)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	1	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Пренос на исправка на вредност од нефункционални камати	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	2,410	-	-	-	2,397

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Кредити и побарувања (продолжува)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)

Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

Во илјади денари	2019	2018
(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)		
Првокласни инструменти за обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-
државни хартии од вредност	-	-
државни безусловни гаранции	-	-
банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	35,500	39,684
Гаранции од физички лица	-	-
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-
имот за вршење дејност	-	-
Залог на подвижен имот	-	-
Останати видови обезбедување	31,554	7,233
Необезбедени	12,439	14,448
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	79,493	61,365

23. Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

	Во илјади денари	
	2019	2018
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од страна на државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба	-	-

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба (продолжува)

Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент (продолжува)

	тековна година 2019				претходна година 2018			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Вложувања во хартии од вредност (продолжува)

23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување

Во илјади денари	2019	2018
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	-	-

23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување (продолжува)

Во илјади денари	тековна година 2019				претходна година 2018			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

24. Вложувања во подружници и придружени друштва

А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		2019	2018	2019	2018
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-

Б Финансиски информации за придружените друштва – 100 проценти

Назив на придружените друштва	Вкупна актива	Вкупни обврски	Во илјади денари		Добивка/(загуба) за финансиската година
			Вкупно капитал и резерви	Приходи	
2019					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
2018					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

25. Останати побарувања

Во илјади денари	2019	2018
Побарувања од купувачите	-	-
Однапред платени трошоци	-	-
Пресметани одложени приходи	488	3,369
Побарувања за провизии и надомести	20,280	10,645
Побарувања од вработените	-	-
Аванси за нематеријални средства	-	-
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Ситен инвентар	-	-
Побарувања во пресметка од деловни односи во странска валута	-	-
Останато	-	-
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	20,768	14,014
(Исправка на вредноста)	(9,708)	(5,017)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	11,060	8,997

25. Останати побарувања (продолжува)

	тековна година 2019				претходна година 2018			
	Исправка на вредноста за	Исправка на вредноста за	Исправка на вредноста за	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за	Исправка на вредноста за	Исправка на вредноста за	Вкупно исправка на вредноста
Во илјади денари	Група 1	Група 2	Група 3		Група 1	Група 2	Група 3	
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	5,017	-	-	-	1,865
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	5,673	-	-	-	3,172
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	(981)	-	-	-	(19)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	(1)	-	-	-	(1)
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	9,708	-	-	-	5,017

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

26. Заложени средства

Во илјади денари	2019	2018
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Почетна сметководствена вредност						
Состојба на 1 јануари 2018	264	17,635	708	-	-	18,607
преземени во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018	264	17,635	708	-	-	18,607
Состојба на 1 јануари 2019	264	17,635	708	-	-	18,607
преземени во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	-	-	(621)	-	-	(621)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	264	17,635	87	-	-	17,986
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2018	264	10,341	672	-	-	11,277
загуба поради оштетување во текот на годината	-	1,459	7	-	-	1,466
(продадени во текот на годината)	-	-	-	-	-	-
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018	264	11,800	679	-	-	12,743
Состојба на 1 јануари 2019	264	11,800	679	-	-	12,743
загуба поради оштетување во текот на годината	-	1,367	1	-	-	1,368
(продадени во текот на годината)	-	-	(621)	-	-	(621)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	264	13,167	59	-	-	13,490
Сегашна сметководствена вредност						
на 1 јануари 2018	-	7,294	36	-	-	7,330
на 31 декември 2018	-	5,835	29	-	-	5,864
на 31 декември 2019	-	4,468	28	-	-	4,496

Со состојба на 31 декември 2019 година објективната вредност на преземените средства изнесува 22,363 илјади денари (2018: 22,891 илјади денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

28. Нематеријални средства**А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

<i>Во илјади денари</i>	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	Неконтролирано учество	Вкупно
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2018	-	25,442	-	966	-	-	26,408
зголемувања преку нови набавки	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018	-	25,442	-	966	-	-	26,408
Состојба на 1 јануари 2019	-	25,442	-	966	-	-	26,408
зголемувања преку нови набавки	-	916	-	-	-	-	916
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	-	26,358	-	966	-	-	27,324
Амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2018	-	20,332	-	835	-	-	21,167
амортизација за годината	-	4,889	-	62	-	-	4,951
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
отуѓување и расходување	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018	-	25,221	-	897	-	-	26,118
Состојба на 1 јануари 2019	-	25,221	-	897	-	-	26,118
амортизација за годината	-	221	-	62	-	-	283
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	-	25,442	-	959	-	-	26,401
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2018	-	5,110	-	131	-	-	5,241
на 31 декември 2018	-	221	-	69	-	-	290
на 31 декември 2019	-	916	-	7	-	-	923

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Нематеријални средства (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

Во илјади денари	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријални средства земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:						
на 31 декември 2018	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2019	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2019 И 2018 година, Банката нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

29. Недвижности и опрема**А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

Во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности и опрема	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижности и опрема земени под закуп	Вкупно
Набавна вредност									
Состојба на 1 јануари 2018	-	153,774	8,655	31,637	21	-	-	-	194,087
Зголемувања	-	-	-	413	11	-	-	-	424
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	(2,099)	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018	-	153,774	6,556	32,050	32	-	-	-	192,412
Состојба на 1 јануари 2019	-	153,774	6,556	32,050	32	-	-	-	192,412
Зголемувања	-	1,564	-	2,202	-	-	-	-	3,766
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	-	155,338	6,556	34,252	32	-	-	-	196,178

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности и опрема (продолжува)

А. Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

Во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцела- риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности и опрема	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижности и опрема земени под закуп	Вкупно
Амортизација и оштетување									
Состојба на 1 јануари 2018	-	38,839	8,655	30,032	21	-	-	-	77,547
амортизација за годината	-	3,844	-	1,227	4	-	-	-	5,075
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(2,099)	-	-	-	-	-	(2,099)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018	-	42,683	6,556	31,259	25	-	-	-	80,523
Состојба на 1 јануари 2019	-	42,683	6,556	31,259	25	-	-	-	80,523
амортизација за годината	-	3,872	-	623	3	-	-	-	4,498
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	-	46,555	6,556	31,882	28	-	-	-	85,021
Сегашна сметководствена вредност									
на 1 јануари 2018	-	114,935	-	1,605	-	-	-	-	116,540
на 31 декември 2018	-	111,091	-	791	7	-	-	-	111,889
на 31 декември 2019	-	108,783	-	2,370	4	-	-	-	111,157

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности и опрема (продолжува)

Б. Сметководствена вредност на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката

Во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности и опрема	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижности и опрема	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:									
на 31 декември 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2019 и 2018 година, Банката нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Банката.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски

30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Побарувања за данок на добивка (тековен)	3,653	5,203
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-
	3,653	5,203

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

A. Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	2019			2018		
<i>Во илјади денари</i>	Одложени даночни средства	Одложени даночни обврски	На нето основа	Одложени даночни средства	Одложени даночни обврски	На нето основа
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжува)**Б. Непризнаени одложени даночни средства**

Во илјади денари	2019	2018
Даночни загуби	-	-
Даночни кредити	-	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-	-

В. Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

Во илјади денари	Состојба на 1 јануари	Признаени во текот на годината:		Состојба на 31 декември
		Биланс на успех	Капитал	
2019				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

2018

Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

А. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

Во илјади денари	2019	2018
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

Б. Група за отуѓување

Во илјади денари	2019	2018
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружените друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
Вкупно група на средства за отуѓување	-	-

Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување	-	-

В. Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Во илјади денари	2019	2018
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

32. Обврски за тргување

Во илјади денари

	2019	2018
<i>Депозити на банки</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку нок	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку нок	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-
<i>Деривати за тргување</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
Вкупно обврски за тргување		

33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

	2019		2018	
	Сегашна сметко- водствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметко- водствена вредност	Договорна вредност, платлива на достасување
<i>Во илјади денари</i>				
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>	-	-	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-

	во илјади денари	
	тековна година 2019	претходна година 2018
Движење на промените во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност		
Состојба на 1 јануари	-	-
Признаено во Останата сеопфатна добивка за годината (Трансфер во други резервни фондови)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-

34. Депозити

34.1 Депозити на банки

		2019		2018
	Кратко- рочни	Долго- рочни	Кратко- рочни	Долго- рочни
<i>Во илјади денари</i>				
Тековни сметки				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Ограничени депозити				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Депозити (продолжува)

34.2 Депозити на други комитенти

	2019		2018	
Во илјади денари	Кратко- рочни	Долго- рочни	Кратко- рочни	Долго- рочни
<i>Нефинансиски друштва</i>				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Држава</i>				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата</i>				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Финансиски друштва, освен банки</i>				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Домаќинства</i>				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Нерезиденти, освен банки</i>				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на други комитенти	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

35. Издадени должнички хартии од вредност

Во илјади денари	2019	2018
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-	-

36. Обврски по кредити**A. Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот**

	2019		2018	
Во илјади денари	Краткорочни	Долгорочни	Краткорочни	Долгорочни
Банки				
- резиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
- нерезиденти				
Обврски по кредити	-	7,584,250	-	7,335,485
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	10,341	-	14,452	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	78,620	-	85,767
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
-Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
-Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
-Непрофитни институции кои им служат на домаќ.				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
-Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
-Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	2,008,700	(2,008,700)	2,460,525	(2,460,525)
Вкупно обврски по кредити	2,019,041	5,654,170	2,474,977	4,960,727

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Обврски по кредити (продолжува)

Б. Обврски по кредити според кредитодавателот

Во илјади денари	2019		2018	
	Кратко- рочни	Долго- рочни	Кратко- рочни	Долго- рочни
<i>Домашни извори</i>				
Република Северна Македонија	-	78,620	-	85,767
<i>Странски извори</i>				
ЕИБ	10,341	6,896,794	14,452	6,607,583
КфЊ	-	687,456	-	727,902
Тековна достасаност	2,008,700	(2,008,700)	2,460,525	(2,460,525)
Вкупно обврски по кредити	2,019,041	5,654,170	2,474,977	4,960,727

Со состојба на 31 декември 2019 година, најголем дел од обврските по кредити се однесуваат на позајмени средства од Европската Инвестициона Банка (ЕИБ) во износ од 6,896,794 илјади денари (2018: 6,607,583 илјади денари), која е склучена на 25 јуни 2009 година. Со реализацијата на ЕИБ кредитната линија наменета за поддршка на мали и средни претпријатија и на приоритетни проекти се отпочна на 25 јуни 2009 година кога е склучен првиот договор со ЕИБ за реализација на првата фаза од оваа кредитна линија во вкупен износ од 100,000,000 евра со краен рок на доспевање 16 април 2021 година. Дополнително, склучени се уште четири договори со ЕИБ за реализација на следните четири фази, и тоа на 14 октомври 2011 година потпишан е нов договор со ЕИБ во вкупен износ од 50,000,000 евра - II фаза со краен рок на доспевање 16 октомври 2019 година. На 10 јули 2012 година потпишан е договор со ЕИБ во вкупен износ од 100,000,000 евра - III фаза со краен рок на доспевање 16 октомври 2020 година. На 31 декември 2013 година потпишан е договор со ЕИБ во вкупен износ од 100,000,000 евра - IV фаза со краен рок на доспевање 16 октомври 2023 година. На 11 септември 2018 година потпишан е договор со ЕИБ во вкупен износ од 100,000,000 евра - V фаза со краен рок на доспевање 12 години по повлекување на последната транша. Каматната стапка се одредува за секоја транша од заемот, на денот на доставувањето на барањето за повлекување на средства и истите се движат од 0.3% до 3.0% на годишна основа.

Со состојба на 31 декември 2019 година, Банката покрај обврските по кредити од ЕИБ има обврски по кредити кои се однесуваат на кредитните линии од KfW во износ од 687,456 илјади денари (2018: 727,902 илјади денари). Крајниот рок на достасување е 30 декември 2044 година, а каматните стапки се движат од 0.8% до 2.0% на годишна основа.

Кредитите земени од Европската Инвестициона Банка (ЕИБ) и кредитите земени од KfW се обезбедени со државни гаранции.

37. Субординирани обврски

Во илјади денари	2019	2018
Обврски по субординирани депозити		
Обврски врз основа на камати	-	-
Обврски по субординирани кредити		
Обврски врз основа на камати	-	-
Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност		
Обврски врз основа на камати	-	-
Откупливи приоритетни акции	-	-
Вкупно субординирани обврски	-	-

38. Посебна резерва и резервирања

Во илјади денари	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за преструктури рањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2018	8,948	-	-	-	-	-	8,948
дополнителни резервирања во текот на годината	6,225	-	-	-	-	-	6,225
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(9,389)	-	-	-	-	-	(9,389)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018	5,784	-	-	-	-	-	5,784
Состојба на 1 јануари 2019	5,784	-	-	-	-	-	5,784
дополнителни резервирања во текот на годината	10,860	-	-	-	-	-	10,860
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(7,341)	-	-	-	-	-	(7,341)
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	9,303	-	-	-	-	-	9,303

Посебната резерва за вонбилансни кредитни изложености на Банката произлегува од финансиските гаранции по основ на склучени договори за гарантирање на наплати при извоз на краток рок.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

39. Останати обврски

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Обврски кон добавувачите	1,600	694
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизии и надомести	5,115	3,951
Пресметани трошоци	-	-
Разграничени приходи од претходна година	3,428	3,487
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Обврски по нереализирани трансфери за плаќање	-	-
Останати даноци и придонеси	-	-
Останато		
- останати обврски	443	1,013
Вкупно останати обврски	10,586	9,145

40. Запишан капитал

А Запишан капитал

Со состојба на 31 декември 2019 година, вкупниот акционерски капитал на Банката изнесува 1,193,792 илјади денари (2018: 1,193,792 илјади денари) и истиот се состои од 384,103 (2018: 384,103) одобрени и во целост платени обични акции. Номиналната вредност по акција изнесува 3,108 денари (2018: 3,108 денари). Вкупниот капитал е во сопственост на Владата на Република Северна Македонија.

	Во денари		Број на издадени акции				Во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		Обични акции		Неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	Обични акции	Неоткупливи приоритетни акции	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Состојба на 1 јануари - целосно платени	3,108	-	384,103	384,103	-	-	1,193,792	1,193,792
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	3,108	-	384,103	384,103	-	-	1,193,792	1,193,792

Б. Дивиденди

Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

Во илјади денари	2019	2018
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	-	-

Во илјади денари	2019	2018
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

Согласно Законот за основање на Македонска банка за поддршка на развојот дивидендата што и припаѓа на државата се распоредува во резервите на Банката.

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

Во илјади денари	2019	2018
Објавени дивиденди по 31 декември	-	-

Во илјади денари	2019	2018
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

В Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

	Во илјади денари		Во %	
	2019	2018	2019	2018
Име на акционерот	Запишан капитал (номинална вредност)	Премија од акции (номинална вредност)	Право на глас	Право на глас
Влада на Република Северна Македонија	1,193,792	1,193,792	100	100
Вкупно	1,193,792	1,193,792	100	100

41. Заработка по акција

А. Основна заработка по акција

	2019	2018
Нето добивка/(загуба) која им припаѓа на имателите на обични акции		
Нето добивка за годината	18,367	46,512
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции	-	-
Корекции на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции	-	-
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	18,367	46,512

	2019	2018
Пондериран просечен број на обичните акции		
Издадени обични акции на 1 јануари	384,103	384,103
Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината:		
- ефект од емисија на нови акции	-	-
- ефект од поништување на сопствени акции	-	-
- ефект од повлекување на предходно издадени акции	-	-
- ефект од конверзија на приоритетни во обични акции	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	384,103	384,103
Основна заработка по акција (во МКД)	48	121

Б. Разводната заработка по акција

	2019	2018
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)		
Нето добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции	18,367	46,512
Корекции на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции	-	-
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)	18,367	46,512

	2019	2018
Пондериран просечен број на обични акции (разводнет)		
Издадени обични акции на 1 јануари	384,103	384,103
Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември	384,103	384,103
Разводната заработка по акција (во МКД)	48	121

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

42. Потенцијални обврски и потенцијални средства**42.1 Потенцијални обврски**

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Платежни непокриени гаранции		
во денари	-	-
во странска валута	-	-
Чинидбени непокриени гаранции		
во денари	-	-
во странска валута	-	-
Непокриени акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	-	-
Преземени обврски по кредитни картички	-	-
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	-	-
Останати непокриени потенцијални обврски	395,578	511,389
Издадени покриени потенцијални обврски	-	-
Останати покриени потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	395,578	511,389
(Посебна резерва)	(9,303)	(5,784)
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	386,275	505,605

Вкупните останати непокриени потенцијални обврски кои на 31 декември 2019 година изнесуваат 395,578 илјади денари (2018: 511,389 илјади денари) произлегуваат од издадени полиси за осигурување на побарувањата, посебната резерва за истите со состојба на 31 декември 2019 година изнесува 9,303 илјади денари (2018: 5,784 илјади денари). Потенцијалните обврски објавени во оваа белешка се неотповикливи.

Банката има потенцијални обврски по основ на издадени полиси за осигурување на побарувањата. Осигурениците генерално се осигуруваат од комерцијални ризици, односно од: стечај и продолжено неплаќање на купувачот. Во случај ако настане еден од наведените ризици се врши исплата на штета на осигуреникот. Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик и за истите се издвојува посебна резерва.

Во билансот на состојба се признаваат побарувањата од и обврските кон реосигурителите, побарувањата од осигурениците по основ на провизии, побарувањата од осигурениците при евентуален регрес на исплатени штети, како и обврските кон осигурениците по основ на исплатени штети. Во билансот на состојба се евидентираат и соодветните исправки на побарувањата од осигурениците и реосигурителите.

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2019 година, судските постапки кои се водат против Банката изнесуваат вкупно 36,839 илјади денари (2018: 36,377 илјади денари). Не е евидентирано резервирање бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителна загуба, освен тоа, разни правни спорови и побарувања може да се појават и во иднина во текот на редовното деловно работење на Банката. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава.

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжува)

Потенцијални обврски (продолжува)

Пензиски планови

Банката нема дефинирано планови за надомести бидејќи раководството смета дека сегашната вредност на идните обврски кон вработените не е од материјално значење за финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година.

42.2 Потенцијални средства

Во илјади денари

2019

2018

Вкупно потенцијални средства

-

-

43. Работи во име и за сметка на трети лица

	2019			2018		
	средства	обврски	нето позиција	средства	обврски	нето позиција
Администрирање на средства во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Управување на средства во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	1,615,867	1,615,867	-	1,598,279	1,598,279	-
Кредити во странска валута	89,914	89,914	-	141,756	141,756	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Вкупно	1,705,781	1,705,781	-	1,740,035	1,740,035	-

Банката е овластена да биде агент на Владата на Република Северна Македонија, пласирајќи ги кредитите од Италијанската кредитна линија, од средствата од Република Северна Македонија за Проект за самовработување, средствата од Меѓународна банка за обнова и развој за Проектот за одржлива енергија, Обновливиот кредитен фонд и компензационите фондови, на крајни должници преку селектирани комерцијални банки од Република Северна Македонија или директно.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

44. Трансакции со поврзани страни

А. Биланс на состојба

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2019						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	-	-	-
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	5,644	-	-	-	4,942	10,586
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	(994)	(994)
Останати средства	1,864	-	-	-	-	1,864
Вкупно	7,508	-	-	-	3,948	11,456
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	-	-	-
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	78,620	-	-	-	-	78,620
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	84	-	-	-	-	84
Вкупно	78,704	-	-	-	-	78,704
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани страни(продолжува)

А. Биланс на состојба (продолжува)

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2018						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	-	-	-
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	14,448	-	-	-	34,290	48,738
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-	(1,839)	(1,839)
Останати средства	1,830	-	-	-	-	1,830
Вкупно	16,278	-	-	-	32,451	48,729
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	-	-	-
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	85,767	-	-	-	-	85,767
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	231	-	-	-	-	231
Вкупно	85,998	-	-	-	-	85,998
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

Трансакции со поврзани страни (продолжува)

Поврзани страни со Банката се: лицата со посебни права и одговорности во Банката и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во Банката и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери. Единствен сопственик е Владата на Република Северна Македонија и Банката не смее да одобрува кредити и издава гаранции на државата, јавните претпријатија и на институциите што се финансирани од буџетот.

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2019 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	48,643	-	-	-	950	49,593
Приходи од провизии и надомести	5,840	-	-	-	-	5,840
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	54,483	-	-	-	950	55,433
Расходи						
Расходи за камата	842	-	-	-	-	842
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	(819)	(819)
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	842	-	-	-	(819)	23

Б. Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни (продолжува)

во илјади денари	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2018 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	84,715	-	-	-	1,542	86,257
Приходи од провизии и надомести	5,963	-	-	-	-	5,963
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	90,678	-	-	-	1,542	92,220
Расходи						
Расходи за камата	909	-	-	-	-	909
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	1,581	1,581
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	909	-	-	-	1,581	2,490

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани страни (продолжува)

В. Надомести на раководниот кадар на банката

	во илјади денари	
	тековна година 2019	претходна година 2018
Краткорочни користи за вработените	18,943	20,199
Користи по престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
Вкупно	18,943	20,199

45. Наеми**А. Наемодавател****А1. Побарувања по финансиски наеми**

во илјади денари	Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

Состојба на 31 декември 2018**(претходна година)**Сегашна вредност на минималните
плаќања за наемот

-	-	-	-
---	---	---	---

Вкупно**А.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми**

во илјади денари	Вкупно побарувања по оперативни наем	Период на достасување на побарувањата по оперативни наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

Состојба на 31 декември 2018**(претходна година)**Сегашна вредност на минималните
плаќања за наемот

-	-	-	-
---	---	---	---

Вкупно

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Наеми (продолжува)

Наемодавател (продолжува)

A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми (продолжува)

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцеларис- ка опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижнос- тите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот даден под оперативен наем:							
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-

Б. Наемател

Б.1 Обврски по финансиски наеми

во илјади денари	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврсте по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

Б.1 Обврски по финансиски наеми (продолжува)

	во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот земен под финансиски наме:								
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2018		-	-	-	-	-	-	-
- зголемувања		-	-	-	-	-	-	-
- отуѓување и расходување		-	-	-	-	-	-	-
- останато		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2019		-	-	-	-	-	-	-
- зголемувања		-	-	-	-	-	-	-
- отуѓување и расходување		-	-	-	-	-	-	-
- останато		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019		-	-	-	-	-	-	-
Акумулирана амортизација и оштетување								
Состојба на 1 јануари 2018		-	-	-	-	-	-	-
- амортизација за годината		-	-	-	-	-	-	-
- загуба поради оштетување во текот на годината		-	-	-	-	-	-	-
- (ослободување на загубата поради оштетување вотекот на годината)		-	-	-	-	-	-	-
- (отуѓување и расходување)		-	-	-	-	-	-	-
- останато		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2019		-	-	-	-	-	-	-
- амортизација за годината		-	-	-	-	-	-	-
- загуба поради оштетување во текот на годината		-	-	-	-	-	-	-
- (ослободување на загубата поради оштетување вотекот на годината)		-	-	-	-	-	-	-
- (отуѓување и расходување)		-	-	-	-	-	-	-
- останато		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019		-	-	-	-	-	-	-

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година

(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Наеми (продолжува)

Наемател (продолжува)

Б.1 Обврски по финансиски наеми (продолжува)

	во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност								
на 1 јануари 2018		-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2018		-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2019		-	-	-	-	-	-	-

Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми

	во илјади денари	Вкупно обврски по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на обврските по оперативен наем		
			до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)					
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот		-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2018 (претходна година)					
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот		-	-	-	-
Вкупно		-	-	-	-

46. Плаќање врз основа на акции

	во илјади денари	
	2019	2018
Датум на давање на опцијата	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-
Варијанса	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-
Каматна стапка	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-

	2019		2018	
	Број на опциите за акции	Пондериран а просечна цена за опциите за акции	Број на опциите за акции	Пондериран а просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-
Промени во текот на годината:	-	-	-	-
- опции дадени на членовите на Надзорен одбор	-	-	-	-
- опции дадени на членовите на Управен одбор	-	-	-	-
- останати дадени опции	-	-	-	-
- форфетиран опции	-	-	-	-
- реализирани опции	-	-	-	-
- опции со истечен краен рок	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-

47. Настани по датумот на билансот на состојба

По 31 декември 2019 година-датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, освен како што е обелоденето во параграфот доле, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак други настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Во моментот, ефектот од влијанието на COVID-19 на работењето на Банката, Банката не може да го утврди со разумна сигурност, но сепак со оглед на фактот дека главни клиенти на Банката се банките-учеснички кон кои има најголема изложеност, Банката не очекува значајни загуби поради фактот дека очекува банките-учеснички редовно и навремено да ги сервисираат своите обврски кон Банката.

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје

31 декември 2019 година

Прилог 1-Годишна сметка

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје

31 декември 2019 година

Прилог 2 - Годишен извештај

